

Нови учени за криза без крај
За Заев и за хулиганите
нема закони

„Револуцијата“ на крстопат
Заев се исплаши, чадорите на
„шарените“ подготвени за на плажа

„Брима галуп“
ВМРО-ДПМНЕ со повеќе од двојна
предност во однос на СДСМ

Република

бр. 197, година V ■ петок, 10 јуни 2016 година ■ цена: 50 денари



КОРУПЦИСКИ СКАНДАЛ НА УКИМ

СЕКС И ПАРИ ЗА ШЕСТКА ВО ИНДЕКС!





Innovation
that excites

NISSAN X - TRAIL X-ТРЕМНО ПОДГОТВЕНИ ЗА АВАНТУРА



Каде и да ве понесе авантурата, врвната 4x4 технологија ви ја дава довербата да возите со интелигентни способности за детекција на патот. Новиот X – Trail го краси просторна, удобна внатрешност со опција за 7 седишта подигнувајќи ја безбедноста на уште повисоко ниво со технологијата Safety Shield. Создаден за авантура исто колку што сте и вие!

automotive group

Скупи бр.14, Скопје . тел: 02/511 11 30

02/511 11 31

www.nissan.mk

Република
www.republika.mk

ВОВЕД

За Заев и хулиганите нема закони

6

НАСТАН НА НЕДЕЛАТА

Хулиганите на СДСМ почнаа и да тепаат граѓани

7

КОЛУМНА

Опозицијата со грчки позиции за името

15

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА

Дамјан Манчевски

20

ЕКОНОМИЈА

Индустријата расте, но дали е мокна да испорача повисок пораст?

22

СВЕТ

Најголема воена игра на НАТО во Источна Европа

26

ЗДРАВЈЕ

д-р Силвана Ончева,
Институт за јавно здравје

32

КУЛТУРА | ИНТЕРВЈУ

Горан Трајков

38

СПОРТ | ФУДБАЛ

Почнува фудбалската треска во Европа

52

ДНИД Прва Република
ДООЕЛ Скопје

бул. Илинден бр. 9
1000 Скопје
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

Директор: **Доне Донеvски**
Маркетинг:
Стојан Георгиеvски,
Габриела Мирчески
тел. 02 / 32 99 999
факс. 02 / 32 99 998

Издавач / редакција: **ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје**
бул. Илинден бр. 9 , 1000 Скопје

ж-ска: 500-0000007811-68
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Претплата: тел. 02/3089-306


www.republika.mk ■ facebook.com/nedelnikrepublika



Актуелно

8

Секс и пари за шестка
во индекс!



11

Анализа

Заев се исплаши, чадорите на
„шарените“ спремни за на плажа



Анкета

18

ВМРО ДПМНЕ со повеќе од
двојна предност пред СДСМ



29

Репортажа

Кавадарци стана дел од
Балканската винска патека

Главен и одговорен уредник: **Ненад Мирчевски**
Заменик главен и одговорен уредник: **Билјана Зафорова**
Редакција и соработници:

Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,
Марина Костовска, Наум Стоилковски,
Александрија Стевковска, Бојан Момировски

Колумнисти: **Горан Момировски, Љупчо Цветановски**

Соработници: **Никола Петковски, Димитар Љоровски Вамваковски**

Лектори: **Анета Љубеџиќ, Тања Стевановска**

Фотографија: **Александар Ивановски**

Графички дизајн: **Никса Георгиевски, Билјана Неделковска**

Печати: **Графички Центар Скопје, ул. Скупи 6.6.**

Испечатени примероци: **4.000**

Датум на печатење: **9 јуни 2016**



МАВРОВСКО ЕЗЕРО

Фото: Александар Ивановски



ВОВЕД

НОВИ УЦЕНИ ЗА КРИЗА БЕЗ КРАЈ За Заев и за хулиганите нема закони

Ненаг Мирчевски | главен и одговорен уредник

Ако немаш што да понудиш, глуми лудило и поставувај налудничави барања. Заев повторно ја искористи проверената формулата за бегство од избори испорачувајќи нов ултиматум. Лидерот на опозицијата најавуваше план за излез од кризата, а се појави со низа небулозни услови. Даде рок за исполнување на неговите желби, но „заборави“ да каже што ако не му бидат исполнети условите? Ќе ги врати револуционерите од одмор или ќе ги повлече пратениците од Собрание и колективно ќе се упатат на плажа?

За волја на вистината, се закани дека неисполнувањето на двата главни условия до 18 јуни ќе значело дефинитивно погребување на Договорот од Пржино, кој лично тој досега неколку пати го закопа и го прогласуваше за мртов кога требаше да се соочи со граѓаните. Но, не кажа што потоа? Ќе бара нов договор во кој ќе може да вметне нови и нови вакви налудничави барања? Ќе го активира сценариото за насилно освојување на институциите? Ќе тера вака до бесконечност, додека ВМРО-ДПМНЕ не го устоличи во премиерската фотелја како нејзин предлог за премиер?

Повеќе од една година СДСМ испорачува класични уцени и нелогични барања за кои тврди дека се услов за одржување избори. Во август инсистираше да се формира Специјално обвинителство и покрај тоа што оваа институција се негира со Уставот на државата. Обвинителството место да ја расчисти аферата со прислушување, за што и беше формирано, се претвори во продолжена рака на СДСМ и во заштитник на Заев и на Верушевски.

Во октомври плачеше да се дограби до власт без избори, спротивно на волјата на народот, и да добие неколку многу важни министерски

позиции. Откако го доби бараното направи сè за да го опструираат исполнувањето на условите за спроведување на изборите.

Се закануваше дека нема да има избори ако премиерот не се повлече 100 дена пред избори. Оттогаш поминаа 150, а изборите двапати беа одложени затоа што одбиваше да се појави.

Се натегаше за форматот и за составот на членови на ДИК, а потоа го опструираше почетокот на нејзиното работење за да се одолжи прочистувањето на избирачкиот список. Тврдеше дека има 500.000 фантомски гласачи, не најде ниту еден. До ден денес го опорува списокот без да каже што е спорно и без да даде предлог како да се обезбеди список што ќе биде веродостоен. Предложи и активна регистрација, а ВМРО-ДПМНЕ прифати. Сега СДСМ не е сигурен дали да го прифати својот предлог!

Бара повлекување на аболуцијата за сите политичари, но не и за својот лидер (веројатно поради неговата блискост со господ). Дури и „шарените“ го амнестираа од одговорност за осумте милиони евра од „Глобал“. Се разбира, овој факт не ги вознемирува „револуционерите“, борците против „селективната правда“, истите тие што до вчера, пред да заминат на летен распуст, бараа сите политичари да одговараат за криминалот, а невиноста да ја докажуваат пред суд.

За возврат, тој сега безусловно бара од државата амнестија за шарените хулигани, кои уништуваа државен имот и сквернавеа споменици - уште еден скандалозен пример за директно мешање во работата на судот и за вршење притисок за спроведување селективна правда. Но, очигледно, кога имаш чадор и кога си шарен сè ти е дозволено.

Уште поскандалозно е второто барање, со кое опозицијата се обидува вторпат за еден месец да го погази Уставот уценувајќи го Уставниот суд да донесе одлука со која ќе ја потврди уставноста на Специјалното обвинителство. Внимавајте! Не бара да се изјасни, туку да ја потврди уставноста! Со други зборови, бара потврда на писмено дека противуставната институција е уставна. Дали судиите од Уставен суд повторно ќе подлежат на политички притисоци и ќе дозволат одново да бидат понижени, ќе видиме во текот месецот.

Сè уште верувам дека во случај судот да реши да заседава по оваа иницијатива ќе донесе одлука во согласност со Уставот и со законите, а не врз основа на желбите на Заев и на „револуционерите“. Во случај, пак, и овој пат да бидат принудени да го погизат Уставот, спроведувањето на правдата во државата ќе мора да добие сосема поинаков тек. Тогаш државата ќе мора да му овозможи на секој друг граѓанин (кој не е член на СДСМ и не е „шарен“) да има право да врши насилство и да предизвикува штета врз објекти и институции кон кои чувствува револт и да не одговара за тоа.

Звучи налудничаво, но сосема оправдано имајќи на ум какви сè не желби му беа исполнети на Заев и од каков криминал се извлекувал од одговорност. Ако може Заев и шарените, може секој граѓанин во државата. Затоа што сите сме исти пред законите.

Анти



НАСТАН НА НЕДЕЛАТА

ХУЛИГАНИТЕ НА СДСМ ПОЧНАА И ДА ТЕПААТ ГРАЃАНИ



Ова е втор напад од страна на хулиганите и на вандалите на СДСМ, кои пред само една недела физички нападнаа родител кој сакаше своето дете да го однесе на преглед на детска кардиологија

Шарените демонстранти, кои речиси два месеца го парализираа градот во попладневните часови, сега почнаа да блокираат крстосници во сообраќајниот шпиц. Новата тактика е резултат на сè помалиот одзив и поддршка од граѓаните, кои изостануваат по двомесечното изживување. Немањето ка-

пацитет сега се обидуваат да го камуфлираат со правење метеж и нервоза во текот на денот.

Во недостиг на масовност, дваесетина „шарени“ автомобили беа паркирани на секоја од крстосниците кај поранешна „Треска“, во Карпош 3 кај бензинската станица, кај Соборниот храм, Судската палата и кај Црвениот крст. Активистите на „Протестирам“ не им даваа на луѓето да стигнат на работа, на средношколците на училиште, на студентите на факултет. Демонстрантите го навлекоа гневот на возачите, а посериозен инцидент се случи на крстосницата кај Соборниот храм, каде што опозициски активисти со тупаници го нападнаа и со низа погрдни зборови го навредуваа урбаниот скопски



лик Крис, кој се обидувааше да се пробие низ метежот. Ова е втор напад од страна на хулиганите и на вандалите на СДСМ, кои пред само една недела физички нападнаа родител кој сакаше своето дете да го однесе на преглед на детска кардиологија.

Опозициските платеници секојдневно докажуваат до каде се стигнати очајот и лудилото во платеничките редови кои по секоја цена одработуваат за интересите на Зоран Заев и на СДСМ. Граѓаните гневно прашуваат до кога незначителна толпа платеници ќе ги држат граѓаните на Скопје во заложништво за да ги оправдаат парите што ги земаат од Сорос. ■



СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА
Совршенството ни е во крвта



- БОЛКИ ВО СТОМАКОТ • ПОДУЕНОСТ • ЗАПЕК • ПРОЛИВИ
- ГЛАВОБОЛКИ, МИГРЕНА • БОЛКИ ВО ЗГЛОБОВИ
- КОЖНИ ПРОМЕНИ • ХРОНИЧНА ПРЕКУМЕРНА ТЕЖИНА

ДАЛИ ПРИЧИНАТА ЗА ВАШИОТ ПРОБЛЕМ Е **ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ХРАНА?**
Понекогаш, одредени лица имаат невообичаена реакција кон одредена храна или состојка од храна!



- ✓ ТЕСТ СО КОЈ СЕ ОДРЕДУВА МОЖНА ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ПРЕКУ 90 ВИДОВИ ХРАНА ИЛИ СОСТОЈКИ ОД ХРАНА ОДЕДНАШ!
- ✓ ЦЕЛОСНО ИСЧЕЗНУВАЊЕ НА СИМПТОМИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА ПО ДИЕТА БАЗИРАНА НА РЕЗУЛТАТ ОД ТЕСТ ЗА ИНТОЛЕРАНЦИЈА.

Локација 1 - Комплекс Македонија (спроти Алумина)
Бул. 8 Септември бр. 2, Лок. 1, 1000 Скопје
тел: 02/3179 001, 075 211 406; факс: 02/3177 130; e-mail: lab1@avicenablab.com.mk

Локација 2 - нас. Аеродром
Бул. Јане Сандански бр. 7, Лок. 4, 1000 Скопје
тел: 02/24 77 345; факс: 02/24 77 347; e-mail: lab2@avicenablab.com.mk

www.avicenablab.com.mk

СЕКС И ПАРИ ЗА ШЕСТКА ВО ИНДЕКС!

„Еразмус“ откри развратна мрежа на секс и пари за оценка во индекс од Економскиот факултет во Скопје. Но, таа корупција е само дел од проблемите во високото образование, каде што владеат робовладетелски и вазалски односи. Перцепциите од анкетите излегуваат на виделина, па ќе се охрабри ли целата академска заедница да се справи со своите колеги и да го испере петното и од својот образ?

Пишува | Наум Сџоилковски

Шестмина професори, еден демонстратор и сопственикот на бифето на Економскиот факултет при УКИМ во Скопје со години имале разработена развратна шема за наплаќање на преодните оценки. Од студентите барале од 500 до 1.000 евра, а постојат и индиции за наплата со сексуални услуги. На денот на акцијата „Еразмус“ на факултетското паркиралиште кај еден од нив, поранешниот декан Бобек Шуклев, биле најдени претходно обележани 1.000 евра земени како поткуп. Обележани биле и други 1.000 евра. Од Јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција тврдат дека, освен доказите обезбедени со примена на таканаречените посебни истражни мерки, имало и други докази. Предистражната постапка траела подолго време, уште од 2015 година. Меѓу звучните имиња во шемата бил и член на МАНУ. И токму звучните имиња и угледот во општеството ги спасиле од притвор.


Акцијата ја извади на виделина корупцијата во високообразовните институции. Тоа што со години се говори дека во високото образование постои поткуп, оценки без знаења, па и разврат, мобинг, учени, акцијата „Еразмус“ го покажа на Економскиот факултет, но тоа не значи дека таа практика ја нема и на други високообразовни единици.

Иако за тоа се говори со години и научната фела е декларативно против таквите дејства, евидентно по акцијата изостана нивната реакција. Нема реакција од професорите, нема реакција од помладите колеги, нема реакција од студентите. Ги нема ниту оние, најгласните што се противеа на реформите во високото образование, обединети под именителот „Професорски пленум“, ниту оние од „Студентскиот пленум“, од кои дел се претопи во актуелните улични бојосувачи откако се покажа нивната политичка заднина.

Ги нема професорите да ја осудат корупцијата, ниту дури во облик на пресумпција на невиност, ниту, пак, да ги заштитат дел од колегите ставени во непријатна ситуација да бидат присилени да платат, во готовина или во услуги, ниту оние што се онеправдани со учење да бидат изедначувани со оние со подлабок џеб. Нема ниту осуда на бланко заштитата на криминалното однесување од опозицијата која веднаш препозна политичка заднина и демонстрација на сила.

Сето тоа навраќа на периодот околу преминот од 2014 во 2015 година кога актуелна тема беа реформите во високото образование.

Тогаш група професори што одбиваа да се вклучат во дебатата



за реформите организирана во еден хотел, со сексуална инсинуација се подбиваа дека „ако им влеземе сега во хотел, утре ќе побараат од нас да влеземе и во апартмани“. Тогаш беше оценета како „брилијантно и духовито“. Деновиве акцијата „Еразмус“ на Економскиот факултет ја откри суровата вистина дека токму нивни колеги делеле покани за хотели и апартмани за положување на студент(к)ите. А, тоа е далеку од духот на брилијантно и духовито, туку е трагично, деградирани и омаловажувачки.

Со неподнослива леснотија на импровизација некогашните гласни професори остануваат збунети и денес. Се нема став дали петстотини или илјада во евра, па и по некоја сексуална услуга, секако, секому според апетитите, придонесува во развојот на академската слобода и автономија.

Кога спротивно на тогашните пленумците се појави и друга група од 200 професори кои имаа желба да помогнат во промените на универзитетското образование, во својата платформа за дејствување наведоа и спротивставување на „бизнис-интересите, профитерите и манипулациите“, односно „Велиме гласно „не“ за купените дипломи; „Не“ за оценките со протекции; „Не“ за нелојалната конкуренција во и меѓу факултетите и универзитетите“, стоеше во нивната иницијатива.

■ Зар не е упад врз автономијата кога дел од професорите ги користат позицијата и универзитетот за свое лично богатење и се однесуваат како тоа да е нивна приватна фирма... Не е само јавна тајна, туку секојдневие е пишувањето оценки без знаење, без појавување на студентот на факултет и слично - посочи тогаш проф. д-р Тања Каракамишева-Јовановска.

Во 2010 година ресорното министерство отвори канцеларии во сите пет државни универзитети за превенција и борба против корупцијата и заштита на правата

на студентите. Преку апликација на интернет студентите можеа, јавно или анонимно, да ги пријавуваат проблемите со кои се соочуваат во образованието.

Сега првата таква канцеларија, отворена токму на Економскиот факултет, не работи, исто како што не работи ниту на Правниот факултет „Јустинијан Први“. Никој не пријавил поткуп. Причината, можеби, лежи во перцепцијата од истражувањето од 2012 година кога над 28 проценти од студентите во Скопје се изјасниле дека пријавувањето на неправилностите нема да промени ништо. Една петтина од испитаниците се плашеле од одмазда. Сепак, истражувањата покажуваат дека четири од десет студенти на УКИМ имале лично искуство со поткуп, а секој втор студент сметал дека на неговиот факултет има непотизам. Околу 80 проценти од анкетираниите студенти на Правниот, Економскиот, Филозофскиот и на Филолошкиот факултет рекле дека на нивниот факултет има непотизам и врски при полагање на испитите.

■ И сега, како и тогаш (во 2014 година, н.з.), сметам дека воочените проблеми во високото образование мора да се кажуваат јавно, дека проблемите со купување оценки, па дури и дипломи, не само на дипломски, туку и на постдипломски, па и на докторски студии, не треба да се ставаат под тепих - вели денес Каракамишева-Јовановска.

Сексуалните услуги и злоупотреби што се спомнуваат по акцијата „Еразмус“ не се однесуваат само на односот студент - професор. Извори од УКИМ, и од студентите и од професорите, посочуваат дека многу често токму тие услуги се отскочна штица дури и за академска кариера. Се посочуваат примери дека сексуалните услуги, давани од студентски времиња, подоцна се валоризирале на ниво на колеги, односно како основа за унапредување во кариера на УКИМ. Во таа насока, истите извори посо-

чуваат и на мобинг од постарите професори кон асистентите или доцентите. Така, постои цел еден систем на зависност на помладиот кон постариот кадар, која често создава и обврска за интимна поврзаност, многу пати и без волја на помладите колеги.

Прашана за таквите односи на факултетите, Каракамишева-Јовановска посочува на системот на целосна зависност на помладиот кадар исклучиво од рецензентското мислење на постарите професори на истата установа, што креира систем на вазалска покорност и создава „робови“ кои се целосно впрегнати да работат исклучиво за интересите на постарите професори.

■ Тажно е што помладите колеги се чувствуваат исфрустрирано без можност да сторат нешто за да си ги заштитат своите интереси, па и своето достоинство како личности. Оваа состојба мора да се решава. Академската заедница

Студентите треба да се охрабрат да ги пријавуваат корумпираните професори

не смее да дозволи да остане во времето на робовладетели и робови. Мора да најдеме сила да ги посочиме и секако надминеме проблемите што несомнено се присутни во високото образование.

Од друга страна, не смее да се дозволи неколкумина корумпирани професори да создаваат генерална слика за сите професори.

■ Не смееме да дозволиме корумпираните професори да се кријат зад тие што не се корумпирани и да профитираат зад грб. Ако го дозволиме тоа и постојано го игнорираме овој проблем, практично и ние стануваме соучесници. Никој, а најмалку универзитетски професор кој по дефиниција треба да биде пример за помладите генерации, не смее да остане без казна за сторените и од суд докажани коруптивни активности. Студентите треба да се охрабрат да ги пријавуваат корумпираните професори.

Откривањето на корупцијата е сложен и мошне тежок процес во кој, ако сакаме да заврши со успех, мора да бидат вклучени сите инволвирани страни - студентите, професорите, универзитетските тела и, секако, државните органи кои имаат обврска да се справуваат со овој вид криминал. Се работи за меѓусебно поврзани активности за кои, за да имаат успех, е потребна заедничка посветеност за ставање крај на корупцијата во оваа сфера - додава професорката Каракамишева-Јовановска.

Клопчето на корупцијата во високото образование почна да се одмотува. Тоа што од таму се очекува е академската заедница, вклучително и студентите, да застане во борба за расчистување на овие внатрешни случувања кои ги надминуваат рамките на корупција, за дури потоа навистина високото образование да си го врати угледот и да се дискутира за автономијата. ■

ЗАЕВ СЕ ИСПЛАШИ, ЧАДОРИТЕ НА „ШАРЕНИТЕ“ ПОДГОТВЕНИ ЗА НА ПЛАЖА



Лани, ефектот на и така пентардидните „бомби“ целосно се загуби со доаѓањето на летото и на одморите, а шарената бурлескна револуција влезе во истиот период. Сосема разбирливо е што Заев и СДСМ ставија во петта брзина и наметнаа рок од само 11 дена за исполнување ред конфузни услови. Западниот чадор ги штити, но вистинските чадори за сонце ги плашат. И Брисел ги дотепи. Сакаа да му „угодат“ на „чадорот“ со радикализација на протести пред Советот на ЕУ, а тој се одложи од предвидениот 20 јуни поради британскиот Брекзит. Статива до статива, а во партијата гласно одекнува „тик-так, тик-так“, но не како најава за „бомба“...

Пишува |
Љуйчо Цвејановски

„Како ќе познаете член на врхушката на СДСМ? – По кратките нозе, се разбира! – Како по нив? – Па на лагата ѝ се кратки нозете, а СДСМ ептен ја претера, Заев веќе носи панталони од второ одделение...“ Ова е само една од многуте шеги на социјалните мрежи со кои Македонците се подбиваат со неконзистентноста, лагите и со секојдневното самодемантирање на лидерите на СДСМ и на нивните пулени од шарената револуција, за кои се тера шегата дека освен дневниците за доаѓање на протест, сега им ги платија и казните за хулиганството. Најголема забелешка на сите останува што Заев и Шеќеринска само учествуваа во „донацијата“ за своите шарени сопартитици. По логиката на нештата, требаше без проблем од сопствен џеб да платат за услугите на тие што секоја вечер, освен недела, се „борат со режимот“ и со другите ветерници. Вака човекот познат по милионите од тендери и „глобалниот“ проблем и жената препознатлива по „солената“ кирија,

јахтите и чантите, дадоа по три илјадарки. Денари, се разбира...

Најголема навреда и самобендирано потценување на интелигенцијата на сопствениот народ, пак, останува секојдневната бурлеска во која СДСМ излегува и патетично, без срам и перде, ја поддржува сопствената квазиреволуција, макар била и шарена, претставувајќи ја како граѓанска. Така, Заев и Шеќеринска вечерта на 6 мај, со сиот ум заминаа на протест за да ги дознаат ставовите на шарената „револуција“?! И додека сите се смееја, тие ги ислушаа, се прошетаа и утредента условија со сите нивни шарени барања, демек го слушале народот. Иако слушањето на гласот на народот би бил вистинска промена и напредок во 25-годишната егзистенција на елитистичката партија, главниот проблем во продавањето на шарената пародија беше повторно тој, лидерот, кој по обичај заборава дека демек не е заедно со шарените, па изуми и да каже - што ако не ги исполнат барањата на шарените сограѓани...



Full Range Industrial Lighting Solutions



info@lps.mk | www.lps.mk
+389 2 313 11 13



Quehenberger | Drexelmaier | Alkaloid
Granit | KAM | Tinex | Blizoo





ДАШТЕВСКИ: КУЛМИНАЦИЈА НА ЗАЕВАТА КОНФУЗНОСТ

Не знам дали да кажам дека сум изненаден, бидејќи опозицијата постојано дава вакви нелогични изјави, па тоа веќе станува нормално, вели универзитетскиот професор Александар Даштевски, според кој на последната прес-конференција доаѓа до кулминација на конфузноста во изјавите.

ДАШТЕВСКИ: Замислете, главен услов за излегување од политичката криза е уставниот суд да донесе одлука дали е уставно или неуставно постоењето на СЈО. Кој може да разбере што значи тоа и како да се толкува, а тоа е нивниот главен услов за излегување од кризата. Дали опозицијата има доставено иницијатива за испитување на уставноста на законот или, пак, тоа го темели на некоја друга иницијатива? Ако е тоа политичко барање, зошто се упатува кон уставниот суд. Дали ова претставува ултиматум кон судот? Не ли е ова обид за вршење притисок врз судот, кој е независен државен орган и никој не може да му се меша во работата?

Второто барање е да се ослободат сите што протестираат. Исто како и претходното и ова е двосмислено и нејасно барање. Прво, тие што протестираат се на слобода и секој ден непречено им се овозможува да го остваруваат тоа право, иако има елементи на непочитување на законот, како на пример непријавување на протестот во законскиот рок. Се гонат тие што направиле кривични дела во текот на протестите. За нивно ослободување или судење одлучува судот, а не политичка структура и ако постојат услови, судската власт ќе си донесе одлука заснована на законот, во постапка што е, исто така, утврдена со закон.

Ова е многу интересно дотолку повеќе што веднаш по овие две барања, лидерот на опозицијата вели дека конечно во Република Македонија треба да дојде до владеење на правото. Како е можно по овие барања да се рече тоа, бидејќи и двете се спротивни на владеење на правото, како и многу други работи кои претходно се случија на протестите, а дел од нив токму лично од него. Затоа, не знам дали се работи за флоскули што се повторуваат за да се пополни место меѓу барањата или некој треба да му објасни што значи тој термин.

Вториот сет на барања е уште поконфузен. На целата македонска јавност ѝ е јасно дека избирачкиот список е прочистен и дека по таа основа веќе е нелогично да се разговара. Измените што ги бараа ДИК за избирачкиот список беа изгласани во Собранието од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ на првата седница, која ја свика претседателот на Собранието по одлуката на Уставниот суд, на која не присуствуваа пратениците на СДСМ. Значи, тоа прашање е веќе решено, а прочистувањето ќе продолжи во континуитет сè до изборите.

На барањето што се однесува на измените на Законот за медиуми интензивно се работи во Владата по препораките за добивање преговори во ЕУ и предлозите на Прибе, кои треба да се спроведат, во согласност со најдемократските европски стандарди. Не знам дали опозицијата не го знае тоа или го игнорира.

Конечно, формирањето влада за спроведување избори е, исто така, апсолвирано прашање и до тоа ќе дојде, како што е договорено со Договорот во Пржино, 100 дена пред изборите, затоа и овој предлог е нејасен. Всушност, се бара нешто што не е спорно.

Тоа што уште повеќе изненадува е дека опозицијата не кажува што ако не се исполнат овие прашања. Дали ќе дојде до блокирање на улиците што ќе ги иритира сите граѓани на Скопје и на републиката, или ќе се замине на Халкидики и други атрактивни дестинации.



ШАРЕНОТО ТРОЈСТВО НА СДСМ ГО ЗБУНИ ЛИДЕРОТ

Така, гордиот лидер излезе на прес-конференција и ги соопшти своите контрадикторни барања, во кои борејки се за „правна држава“ како услови ги наведе односот на Уставниот суд кон СЈО, судско ослободување на вандалите што кршеа и боеја и во втор ред веќе исполнети услови како избирачкиот список и учеството во влада, одамна апсолвирани прашања. Конфузноста на Заев, сепак, ја нагласи моментот што тој заборави да каже што ако не биде по негово? Загубен во преводот или поверојатно во единството на социјалдемократското свето или, поверојатно, шарено тројство кое ги содржи СДСМ, СЈО и шарената револуција, тој изуми да каже со што се заканува. Разбирливо, па пред само 12 часа заканите ги соопшти неговото алтер его од шарената револуција – кажаа дека ќе блокираат, радикализираат и што ли не. Заев заборави дека за јавноста не се едно, туку се измислена „настрана граѓани и настрана партија“, која само ги поддржува, па не ни помисли дека е потребно да каже - што би било кога не би бил исполнет нивниот безобразен ултиматум.

СТАТИВА И СО ПРОЦЕНАТА ЗА РАДИКАЛИЗАЦИЈА ПРЕД СОВЕТОТ НА ЕУ

Длабоко навлечен на бојкот, протести и на условувања, СДСМ и сега уцени со временски рок за исполнување на

„граѓанските“ барања. Даде 11 денови за нивно решавање. Инаку, се сеќавате дека и Владата требаше да падне за три дена од објавување на „бомбите“.

Фамозниот 18 јуни, пак, во себе ги крие и мотивите за ова разулавено итање на партијата. Чуму токму 18 јуни, се прашаа еднобојните граѓани, кои тие милуваат да ги наречат стока. Објаснувањето е многу логично и произлегува од два мотива што ги притискаат во дејствувањето. Прво, Советот на ЕУ, на кој чадорот дава сè од себе да ја протурка Македонија како безбедносно прашање, требаше да се одржи на 20 јуни, така што радикализација на 18 ќе беше полн погодок. Така, би му „угодиле“ и на „чадорот“, кој би ја зел како одличен адут картата дека состојбата во Македонија се влошува, сè за да нè стави на дневен ред, чин што изминатите седум години од блокадата на Грција и ветото во ЕУ по првата препорака за преговори од ЕК никако не им текнуваше.

Но, упс, повторно статива! Како и стотици пати досега, СДСМ, се излета со процената. Заев си кажа за датумот, а поради Британија и гласањето за Брекзит на 23 јуни, Советот на ЕУ ја одложи средбата за крај на месецот. Не би се зачудиле сега Заев да излезе и во сопствен стил да рече дека се премислиле и дека нов датум за нелогичните услови е 29, а не 18 јуни. Сепак, поверојатно е дека датумот е поврзан со друг, поголем страв. И тој од чадори, ама вистински...



СТРАВОТ ОД ЧАДОРИТЕ ГО НАМЕТНА 18 ЈУНИ

Ономатопејата на тајмерот што ги отчукува последните моменти пред детонација на бомба, максимално користеното „тик-так, тик-так“ со кое спасителот од Муртино ги најавуваше своите петардоидни „бомби“, сега е ономатопеја за последните моменти на шарената „револуција“. Се ближат летните одмори, а шарените вандала покажаа дека многу милуваат добро да одморат по напорното бојадисување. Секој викенд досега го правеа тоа, а сега по толку труд и енергија потрошена на хулиганство и вандализам им треба и подолга починка. По можност, обезбедена од дневниците на добротворите, на некоја плажа. Овој непобитен и докажан факт ја исплашил, со право, и врхушката на партијата, која ќе остане и без стотината најредовни шарени молери, а приказката за некаква си револуција ќе остане само грд спомен за двомесечен срам на една гневна партија исполнета со омраза, која се обиде да ја бојадиса и пребои сопствената историја во обидот за враќање на власт. Залудно дневниците од 20 евра, сега доаѓа време кога ќе треба и да се потрошат парите. Уште поголема паника предизвикува можноста шарената „револуција“ да ја доживее судбината на „бомбите“ на Заев. Не случајно и двете се во наводници. Каква револуција, такви бомби, нели.



Лани, ефектот на и така петардоидните „бомби“ целосно се загуби со доаѓањето на летото и на одморите, а шарената бурлеска влезе во истиот период. Не случајни се и идентичните ефекти од двете небулозни дејства – „бомбите“ место да го дигнат, го урнаа и така малиот рејтинг на Заев и СДСМ, а анкетите по стартот на шарената бурлеска го покажаа истото. Тогаш, „бомбите“ ги испровоцира Никола Груевски со прес-конференцијата за обидот за пуч на Заев. Шарената „револуција“, пак, ја испровоцира Горѓе Иванов. И повторно, интензитетот и интересот паѓа, а летото неминовно доаѓа, најавувајќи акутна шарена менопауза.

Соочена со овој страв, врхушката во паника одреди датум, кој, сосема случајно, нели, е предвесник на посериозниот почеток на летната сезона и аранжманите од 20 јуни. За Заев, Верушевски и за Чаушот најдобар чадор, можеби, е странскиот заштитник, но за шарените чеда на „револуцијата“ - нема подобар чадор од тој на плажа во Грција, Малта, Шпанија... ■

КОСТОВ: ЛОГИЧНО Е АБОЛИРАН ПОЛИТИЧАР ДА ПРАВИ ПОЛИТИЧКИ РЕКЕТ



КОСТОВ: Одрживеавме една и пол година условување, т.е. уценување од Зоран Заев на коалицијата на власт, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, кон Никола Груевски и Али Ахмети, а богоми и кон Мендех Тачи и ДПА, кон новинари и медиуми, кон бизнисмени, кон граѓани на Република Македонија. Но, Заев е неуморен и продолжува. Веќе не само што условува, туку и моли за нешто за што сè уште не знае како, на кој начин, да ѝ го соопшти на јавноста. Вметнува директно во петта брзина и ни зборува дека не бега од избори, дека тој е за брзи избори, дека ВМРО-ДПМНЕ бега од избори. Веднаш потоа префрлува во рикверц и понатаму испорачува нови условувања или, да бидам поконкретен, поставува нови уцени, кои треба да му ги исполнат, па дури потоа седнување на маса и преговори. А ако се смилува господ Бог (читај Заев), ќе има избори. А можеби и не! Никогаш ништо не се знае и не е сигурно со него. Тој и не би бил Заев, таков каков што е, ако не е така.

Ама, се чини, тоа е. Од него ни нема спас. Дури и полошо од тоа, неговиот неразбирлив јазик, би рекол Крлежа, е порака за хаотични и збркани мисли, порака и потврда за нечесна политика, а јас би додал и занемарување на моралот и отсуство на етика во неговото политичко однесување. Тоа е однесување, чијшто краен ефект се блокади, немири и насилства. Тој, дефинитивно, е исклучителен тип, кого во политиката го возбудуваат само уцени, а таа негова возбуда доживува екстаза кога испорачува музички желби. Така тој и сега, без срам и перде, ликуваше дека сè што кажал погодил, сè што побарал добил. Еве нека му биде: така е бе Заев! Ама ајде еднаш собери храброст и покажи дека си подготвен да излезеш и на избори. Или кажи и на македонската јавност кога ќе се одржат парламентарните избори, па да ни олесни на сите. Ем и тоа ќе го погодиш (100 проценти ефикасна видовитост), а богоми и сите ќе ти признаеме дека еве заслугата за конечното одржување на изборите е твоја и само твоја. А не вака, барајќи до 18 јуни Уставниот суд да се изјасни за иницијативата за уставноста на СЈО, и да бидат ослободени неговите шарени пријатели, кои сквернавее и нагрудуваа култура, уметност, историја и традиција, да играш мајтап со институциите на судството и на државата. И сега прашувам: Е па нели тој е демократски борец за Уставен суд, кој ќе работи без политички ултиматуми и партиски притисоци? Нели тој велеше дека се бори за независно

судство? Не госпо-да, тој не може да биде тоа затоа што е обичен политички криминалец, кој занает за уцени учеше од Верушевски, а политичкиот рекет го спроведува со врвни стручњаци од типот на Чаушот и на неговата хакерска и рекетарска банда.

Повеќе од јасно е дека Заев не само што се пазари, туку и се лигави како четиригодишно дете, кое плаче, ама не знае зошто и од кои причини. Ете тоа е нашата реалност денес. Не знам, можеби навистина многу, дури и премногу, е одушевен од шарената револуција, па си дозволува тие да соопштат некакви си ултиматуми, а потоа тој ги презема и ги прогласува за свои, т.е. ултиматуми на СДСМ. Тоа е неговото сфаќање за лидерство: да води, така што други ќе го водат. Со такво лидерство, од нов тип, и како лидер од нов ков, тој само го никоса СДСМ и го урниса и минимумот политички дигнитет што го имаше партијата. Така што, кога СДСМ ја практикува политиката на интернет, тоа е политичко рекетарство, промовирано од Чауш, а кога ја практикува како улично хулиганство, кое блокира и уништува, тоа е уличен криминал, промовиран од СДСМ – криминалци за улични блокади. Ни помалку, ни повеќе, туку шарени самопрогласени револуционери, докажани улични хулигани и насилници, а богоми во последно време и потврдени судени и осудени криминалци, кои блокираат улици, булевари и крстосници. Не, не, не претерувам! Добро знам што зборувам. Па имам очи и гледам, како тие криминалци нападнаа цело семејство, маж и жена, кои со автомобил го носеа на преглед своето болно дете. Срамота! А и снимките покажаа кои се: Криминалци од криминален контејнер со пет ѕвездички - цело скопско криминално подземје.

А кога и добро ќе размислам, мислам дека сето оваа работа со Заев и има логика: Па што друго да очекуваме од аболитан политичар, освен политика-та да ја практикува преку политичко рекетарство, преку телефон, интернет и незаконски снимки, но и преку политичко и физичко насилство на улица. А таа и таква негова политика, ми заличува на јаглероден моноксид, кој сака да ни ја задуши и уништи културата, македонската култура, градена со векови, македонската култура, килородот на нашето поднебје. Познато ни е дека без кислород нема живот, значи без култура нема општествено живеење и цивилизација.



Адреса: ул. Костурски Херои бр. 38, кат 2, лок. 1, 1000 Скопје
тел: +389 2 2720 411 +389 2 2775 311 || факс: +389 2 2720 411
е-маил: info@transmet.com.mk || www.transmet.com.mk

Ние го обновуваме
миналото...

Ние ја градиме
иднината...



www.transmet.com.mk

КОЈ Е НЕСТАБИЛЕН, ЗАЕВ ИЛИ МАКЕДОНИЈА?

КОЛУМНА

ОПОЗИЦИЈАТА СО ГРЧКИ ПОЗИЦИИ ЗА ИМЕТО

Неделава зад нас слушнавме две позиции за најтешкото македонско надворешно и внатрешно политичко прашање поради кое земјава веќе со години е во предворјето на Европската унија, засега без шанси да седне на масата како рамноправен партнер. За разлика од изјавата на лидерот на СДСМ, кој во свој стил, со многу контроверзии и нелогичности директно говори за потребата од промената на името, германската канцеларка Меркел индиректно ни опиша што им се случува на тие што не се дел од европската елита кога треба да ги остварат своите права. И двете позиции не даваат надеж дека Македонија може наскоро да се надева на позитивен развој на настаните и на реален разумен компромис за името и за отворање на евроатланските патишта

Пишува | Горан Момирски

Според Зоран Заев, политичката криза нема никаква врска со проблемот за името со што директно ги потврдува грчките тези и причини за вето, кои велат дека Македонија не е функционална демократија и затоа не треба да е дел од ЕУ. Лидерот на СДСМ смета дека Македонија прво треба да биде стабилна и политички и економски, а дури потоа да влезе во процесот на



решавање на името, што драстично ја расипува позицијата на Македонија во однос на спорот за името со Грција. Со своите позиции Заев на грчката страна ѝ дава легитимно право да одбие какви било разговори затоа што кога лидер на главната опозициска партија тврди дека неговата земја не е стабилна, таа не заслужува ни членство во ЕУ и во НАТО.

Со други зборови, преку српската агенција „Бета“ Заев најави дека сè додека не заврши политичката криза во земјава, која со кратки прекини трае 15 години, или од почетокот на независноста, Македонија не треба да преговара за името. Овој контроверзен став е на човекот што пред неколку години рече дека поради економски причини некогаш треба да се свитка „кичмата“ и да се попусти пред грчките барања за името. Заев сега ретерира и вели дека во земјата нема политичар што би излегол пред парламентот и би барал промена на уставното име на земјата.

Со своите најнови ставови за името лидерот на СДСМ ги збунува сите, дури и странците, кои се свесни дека причината за блокадата не треба да се бара во легитимните ставови на Македонија, туку во националистичките тези на Грција, која бара ексклузивно право на името Македонија.

Заев директно ѝ нанесе штета на позицијата на Македонија во преговорите и со своето тврдење дека Грција може да опстане уште 200 години без да го реши спорот за името. Иако на сите им е јасно дека Грција нема проблем со ваков развој на настаните, крајно е невообичаено лидер на опозиција да тврди дека без решение на спорот за името Македонија нема да опстане како држава, нешто што Заев го кажува индиректно, но сосема јасно. Уште потрагично е што тој опстанокот на земјава го поврзува само со членство во НАТО и во ЕУ, што може да го

каже некој професор или аналитичар, но не и лидер на партија. Особено ако се знае дека покрај грчката блокада, Европската унија се соочува со замор од проширувањето, а шефот на Европската комисија најави дека најмалку до 2020 година нема да има прием на нови членки. Зошто лидер на партија што има аспирација да стане лидер на влада му кажува на својот народ дека државата изградена на темелите на генерации луѓе што гинеле за слободна и за независна држава може да се распадне ако не влезе во две меѓународни организации, знаат само тој и неговите соработници, кои, веројатно, за време на наредните избори ќе мораат да дадат одговор на ова прашање.

Покрај фаталистичките тези за пропаст на државата ако не го решиме името, Заев ја обвини својата држава и за провоцирање. Тој една година откако министрите за надворешни работи на двете земји Попоски и Косијас почнаа нов процес со низа мерки за градење доверба, бара да се подаде рака на пријателство како да не знае дека Македонија токму поради вакви позиции досега го смени името во Обединетите нации, го промени знамето, го смени Уставот со што се откажа од македонското малцинство во Грција и направи уште десетина други компромиси, додека Грција само набљудуваше и ставаше вето во Брисел и во Букурешт. За да биде уште потрагично, Зоран Заев директно им се спротивстави на 15 судии на Меѓународниот суд на правдата во Хаг, кои пресудија дека Македонија не е таа што провоцира, туку тоа го прави само Грција.

Сепак, и покрај тоа што вели дека додека Македонија не стане стабилна, а со оглед на кризата во земјава тоа нема да се случи брзо, Заев најавува дека името договорено со Грција ќе биде име за меѓународна употреба на Македонија. Со тоа тој крајно несериозно ја враќа во игра двојната формула, која Гр-

ција досега ја отфрлила во дваесетина официјални околности.

Според тезите на Заев дадени за агенцијата „Бета“, земјите како Србија и САД, кои нè признале под уставно име, не направиле грешка, а ако Грција не нè признава под уставното име, може да ни се обраќа со името што ќе биде договорено со неа. Заев овие позиции ги излага и покрај тоа што знае дека во Грција има национален консензус да не се прифати промена на уставното име на Македонија за секоја употреба, но притоа да се променат и името на нацијата, јазикот, практично земјата и нејзините граѓани да добијат нов северномакедонски или горномакедонски идентитет. И покрај тоа лидерот на СДСМ вели дека тој со евентуален договор со Грција ќе остане Македонец, ќе говори македонски јазик ќе говори во име на Република Македонија кога ќе говори во Србија, Грција, Бугарија или каде било. Според Заев, Грција заедно со другите земји, покрај тие 132 што нè признале со уставно име, можат да го употребуваат името за меѓународна употреба, нешто што е наивно да го тврди и дипломец на факултет по политички науки, а не лидер на политичка партија што бара мандат да ја води Македонија. Се разбира, Заев, кој ја обвинува актуелната власт дека преговарала со Грција, за што објави и една од своите бомби во кои се разговара за можни решенија, ни од далеку не изнесува план како неговата агенда за „обновена двојна формула“, која беше туркана како позиција на Македонија до 2008 година, може да стане реалност.

ТИ КАЖУВАМ КЕРКО, СЕТИ СЕ ЧАО

Со својата порака упатена до британските гласачи на референдумот германската канцеларка Меркел ни откри дел од причините зошто Македонија, иако има право да го негува својот национален идентитет, иако има право да се нарекува како што сака и, во крајна ли-



нија, има документ од Меѓународниот суд на правдата, не може да го добие тоа што ѝ припаѓа. Според неа, работите се едноставни, ако сакате да ги остварите своите права мора да сте во Унијата. Тоа што Грција не дозволува да влеземе таму, за неа е помалку важно.

Германската канцеларка Меркел смета дека за резултатот од референдумот за излегување од ЕУ ќе решат гласовите на Британците, но дека за тие да го добијат посакуваниот резултат треба да се во собата во која се разговара. Таа на Британците директно, но и на Македонците

КОЛУМНА

и на сите други што не се дел од ЕУ, индиректно им укажа дека тешко ќе го добијат тоа што го сакаат ако не се дел од Унијата.

„Ќе имате многу поголемо влијание на дебатата кога седите на преговарачката маса и можете да дадете придонес на преговорите со што резултатите ќе бидат многу подобри, отколку кога би биле надвор од собата“, изјави Меркел пред неколку дена нагласувајќи дека земјите надвор од ЕУ никогаш нема да добијат навистина добри резултати во преговорите што ги водат. Меркел во изјавата за излегувањето на Британија од ЕУ им остави простор на евроскептиците да тврдат дека германската канцеларка им се заканува на граѓаните на островот и во исто време дека на другите што се надвор од ЕУ им порачува дека правдата е поправедна кога сте во ЕУ. ■

Заев директно ѝ нанесе штета на позицијата на Македонија во преговорите и со своето тврдење дека Грција може да опстане уште 200 години без да го реши спорот за името




НИСКОГРАДБА - ВИСОКОГРАДБА - ЕНТЕРИЕР

БГ

БАУЕР

СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА

www.bauerbg.mk e-mail:info@bauerbg.mk тел:+389 2 310 99 54



„БРИМА ГАЛУП“

АНКЕТА

ВМРО-ДПМНЕ СО ПОВЕЌЕ ОД ДВОЈНА ПРЕДНОСТ ВО ОДНОС НА СДСМ

Реномираната и угледна агенција за истражување на јавното мислење, „Брима галуп“, која ги изработува и истражувањата на јавното мислење за потребите на престижниот американски Интернационален републикански институт, на барање и во соработка со неделникот „Република“, во периодот од 5 мај до 12 мај 2016 година спроведе теренска анкета за испитување на јавното мислење на граѓаните во однос на повеќе прашања поврзани со актуелни политички теми, при што беа анкетирани 1.006 испитаници повозрасни од 18 години

Со оглед на фактот што на сите досегашни избори етничките Албанци во Република Македонија речиси стопроцентно гласаа за политичките партии во албанскиот политички кампус, посебно ги издвојуваме резултатите од анкетата што се однесуваат на мислењето на Македонците во врска со двете најголеми политички партии во македонскиот блок. Истовремено, на прашањата што се однесуваат на приоритетите и на најважните работи во животот на граѓаните, освен македонското гласачко тело, беше земено предвид вкупното расположение на сите етнички заедници (Македонци, Албанци, Турци, Срби, Роми, Власи, Бошњаци и други), со цел да се добие реален приказ за расположението на граѓаните.

Резултатите од истражувањето покажуваат дека ВМРО-ДПМНЕ и нејзиниот лидер Никола Груевски имаат повеќе од двојно поголема предност кај Македонците во однос на СДСМ и на Зоран Заев.

На прашањето **Која партија е поблиска до вашите ставови и лични убедувања?** 38,8 проценти одговориле ВМРО-ДПМНЕ, а 18,7 проценти рекле СДСМ. На прашањето, пак, **Во кој политичар во Македонија имате најголема доверба?** 30,8 проценти од анкетираниите Македонци се изјасниле за Никола Груевски, а 12,1 проценти за Зоран Заев.

Од одговорите на граѓаните, исто така, може да се заклучи дека огромно мнозинство Македонци верува

дека ВМРО-ДПМНЕ подобро би ја управувала државата и дека има капацитет да обезбеди подобра иднина за Македонија. Па така на прашањето **Со која политичка партија и нејзината програма има подобра иднина за Македонија?** 39,8 проценти од анкетираниите дале поддршка на програмата на ВМРО-ДПМНЕ, а 17,8 проценти на СДСМ. На прашањето, пак, **Кој подобро би ја управувал државата?** за ВМРО-ДПМНЕ се изјасниле 41,5 процент, а за СДСМ 17,5 проценти.

Слично е расположението и во врска со довербата во исполнување на ветувањата на партиите, како и за грижата за личните потреби на граѓаните, па така на прашањето **Кој се грижи повеќе за вашите барања и лични потреби, ВМРО-ДПМНЕ или СДСМ?** 38 проценти од анкетираниите одговориле во корист на ВМРО-ДПМНЕ, а 15,1 проценти на СДСМ. На прашањето, пак, **На чиј збор и ветување повеќе верувате?** 40 проценти од испитаниците изразиле доверба во ВМРО ДПМНЕ, а 18,4 проценти во СДСМ.



Два и пол пати повеќе Македонци ѝ го доверуваат на ВМРО -ДПМНЕ и СООЧУВАЊЕТО со безбедносните прашања, како и решавањето на проблемот со името. Па така, на прашањето **Која партија подобро би се соочила со безбедносните прашања во земјата?** 40,9 проценти од анкетираниите одговориле ВМРО-ДПМНЕ, додека 16,2 отсто се изјасниле за СДСМ. На прашањето, пак, **Која партија подобро би се соочила со решавање на проблемот со името?** за ВМРО-ДПМНЕ се изјасниле 36,6 проценти, а за СДСМ 13,8 проценти.

На прашањето **Дали сметате дека доколку дојде на власт СДСМ ќе биде подемократска партија од ВМРО-ДПМНЕ?** со „да“ одговориле 24,9 проценти, а со „не“ 52,1 процента.

Во однос на личните приоритети на граѓаните, без разлика на нивната етничка припадност, како најважни ги издвојуваат вработувањето, подобрувањето на личниот стандард и зголемувањето на личниот приход.

На прашањето **Лично вам кој ви е најголем приоритет?** 27,4 проценти рекле вработувањето, 22,9 проценти подобрувањето на животниот стандард, додека 16,5 проценти како најголем приоритет го сметаат зголемувањето на личниот приход.

Од анкетата се заклучува дека работата, платата, семејството и здравјето се главните работи за кои се грижат граѓаните, без разлика на нивната етничка припадност. Така на прашањето **Генерално, кои се трите најважни работи во вашиот живот?** 40,4 проценти одговориле вработување, 37,6 проценти се определиле за здравје, 25,9 проценти за зголемување на личните приходи, 20 проценти за семејството и 17,7 проценти за подобрување на животниот стандард.



Рекоа, не порекоа




НИКОЛА ГРУЕВСКИ

Државните институции се целосно фокусирани на првите предлози кои треба да дојдат и како пакет во наредните денови и недели во делот на исполнување на итните реформски приоритети согласно барањето на извештајот на Европската унија или наречен Извештајот на Прибе. Во повеќе области, тргнувајќи од областа судство, медиуми, администрација, областа безбедност и повеќе други, институциите со полна фокусираност, со сите капацитети, работат да ги подготват првите чекори, драфтови и сето она што е потребно за да се почне еден процес на исполнување на овие барања кои генерално ќе бидат добри и за Република Македонија заради заканување на државата и институциите во истата.



ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ

Оваа Влада е политичка, не е Влада за спроведување на изборите бидејќи нема датум за нивно одржување и ние сме концентрирани на реализација на програмата. Законот е многу јасен – техничка влада, односно влада за спроведување на изборите се формира 100 дена пред изборите. Во периодот пред и потоа си функционира политичка влада концентрирана на реализација на програмата со која го добила мандатот.



СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ

Не гледам друг начин дека кој било заговара, а притоа да има мнозинство на страната на опозицијата да се влегува насилно и да се оди на насилно освојување на власта, бидејќи и така да одите, утре, задутре пак мора да имате избори. Значи, невозможно е туку-така да дојдете на насилан пат во институциите, да влезете во парламентот и во Владата и да кажете ние сме власт, без граѓаните да кажат што мислат за вас. Значи, избори мора да има.

ДАМЕ ЈУНАЧЕТО - БАУЧ ЗА СПЕЦИЈАЛЦИ



Дамјан Манчевски

Роген:
27 јануари 1978 година во Скопје

Занает:
Тендерција

Омилена книга:
„Сказни“ од Геро

Кога остана без војници, „Шарената револуција“ почна да прогласува јунаци. Засега не се многу, цел еден, но од еден мора да се почне. Вооружен со неколку полухистерични шарки, актуелни периодов што поради горештините што поради шарените промени, силен пред камери, во стилот на Шербеџија во „Пред дождот“ се исправи пред специјалците на ЕБР, ги рашири рацете, демек го разоружи срцето, го провери грбот и извика: „**Тепажте, браќа, пукајте ајде!**“.

Да се наежи човек! Полицијата не се осмелила да тепа мирни демонстранти!

И полетаа првите наслови: „Јуначки потег на Дамјан Манчевски: Тепажте браќа“, „ИНЦИДЕНТ: Полицијата го тепа народот – Манчевски кон полицијата: Тепажте браќа, пукајте ајде!!!“, „Манчевски кон полицијата: Тепажте браќа, пукајте ајде!!!“, три извичници, големи букви, задебелени наслови, да трепка, да се види, да се чуе – јунак се роди! И ако мислевте дека јуначкиот театар завршува во насловот, сте се излажале. Јунаштвото на Дамјан Манчевски допрва станува епско, безмалку митско: „Се создаде мал метеж, но полицајците, сепак, не се осмелија да ги тепаат мирните демонстранти. Несекојдневен и смел потег. Браво за Дамјан!“.

Демек полицајците заманале, ама им се исперчил храбриот Даме и ги стресле гаќите. Па, барем снимка да немаше, ни сведоци, да се сретнеа во темно сокаче, па ќе му верувавме на зборот геровски. Вака што правиме? Ќе се чудиме и ќе се смееме.

Но, работава не е за смеење, а не е ни за бес зашто нашиот бес е нивна сатисфакција. Нашиот бес ѝ е потребен на нивната шарена екскурзија да си ја сокрие малобројноста зашто без нашиот бес шаренилото е очај, а револуцијата очајна револуција.

Туку, да се вратиме на јунаков.

Во времето пред да се зајуначи, Даме Јуначе работеше како мајстор тендерција. Знаете, оние што учат и подучуваат калфи

и чираци, а во занаетот се најдобри.

„Тендерот бил во вредност од 22.892.000 денари или околу 400.000 евра. Главно лице за извршување на овој тендер, во име на понудувачите, бил Дамјан Манчевски, поранешен шеф на кабинетот на Радмила Шеќеринска, а сегашен потпретседател на СДСМ. Тендерот го дала институција раководена од кадар на СДСМ, а назначен за директор од страна на кумановскиот градоначалник Зоран Дамјановски-Циц“.

Знаел нашиов, мајсторски знаел да си ја наврти водата на своја воденица или изразено во илјадарки – 400 европски. И што имаме ние од тоа? Уште една афера, уште една жртва на режимот или уште еден режимски профитер. Ова третово сигурно.

■ (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа

ЗОРАН ЗАЕВ



Првиот чекор е да престанат провокациите, да се пружи рака на пријателство и да почнат интензивни разговори. Грција може уште 200 години да опстане со ваков проблем. Ние сакаме да бидеме членки на ЕУ и на НАТО. Без решение на овој проблем не можеме да влеземе ниту во ЕУ ниту во НАТО.

МИТКО ЧАВКОВ



Лица од криминалното подземје во Република Македонија, Косово, како и поединци од Србија се интересираа за незаконските снимки кои беа пронајдени кај Захир Бекири Чауш. За овие содржини се нудеа и пари. Токму ваквите сознанија беа причина за вториот дел од акцијата, да ги пресретнеме, да ги пресечеме тие намери. Имаме информации дека имало активности кон одредени бизнисмени. Имаше еден или два случаи на пријава за уцена или изнуда. Токму поради тоа е и мојата грижа, тоа што нема пријавување на случаи, можно е и веројатно дека некои од луѓето, оштетените ќе ја земат правдата во свои раце.

МАЈА КОЦИЈАНЧИК



Очигледно многу време е загубено и сега е поитно од кога било за политичките лидери да се вратат на маса за имплементација на Договорот од Пржино на инклузивен принцип. Посебно за итни и кредибилни избори што мора да се спроведат за итните реформски приоритети и за земјата да се движи во вистинска насока, а тоа е кон владеење на правото и кон евроатлантскиот пат.

ИНДУСТРИЈАТА РАСТЕ, НО ДАЛИ Е МОЌНА ДА ИСПОРАЧА ПОВИСОК ПОРАСТ?

Пишува | Александрија Сивковска

Информацијата за пораст на индустриското производство во првите четири месеци од годинава од одлични 8,7 отсто, внесе оптимизам меѓу бизнисмените дека, сепак, ситуацијата во економијата не е толку црна и дека последиците од политичката криза не се големи. Сепак, според познавачите на состојбите, нема простор за многу оптимизам. Имено, се работи за производство и за испорака на претходно договорени зделки, чијашто реализација е во тек. Наскоро, поточно во втората половина на годинава, се очекува и забавување на порастот на индустријата, што, пак, може да влијае врз остварување на песимистичката прогноза на Народната банка на Македонија за испорачување минимален пораст на БДП на крајот на годинава од одвај 1,6 отсто.

■ Последните податоци за пораст на индустријата изгледаат охрабрувачки, но не значи дека ќе продолжат да растат со исто темпо бидејќи политичката криза го стори своето. Се откажуваат нарачки, се намалуваат зделки, се повлекуваат инвеститори, вкупната економија е во опаѓање и тоа ќе го земе својот данок многу брзо. Практично, досегашниот неколкумесечен

континуиран пораст на индустријата се должи на одработување на претходно склучени зделки. Со оглед на тоа дека актуелната политичка ситуација не дава сигнали дека наскоро ситуацијата ќе се стабилизира, може да се очекува забавување на порастот на индустријата, но и на вкупната економија – велат економските стручњаци.

Статистичките податоци говорат дека индустриското производство се зголемува цели девет месеци по ред, од август минатата година до април годинава, за кога се последните податоци. Сепак, последиците од политичката криза се евидентни и се чувствуваат. Имено, ако лани е регистриран пораст со двоцифрени стапки, сега порастот е речиси преполовен. Во април позитивата изнесува само 3,6 проценти, остварена, главно, како резултат на плусот од 9,4 проценти во преработувачката индустрија и зголеменото производство во делот на прехранбениот сектор, производството на пијалаци, облека, машини и уреди, моторни возила, електрични уреди.

■ Секако дека податоците за индустриското производство во првите четири месеци од

годината се оптимистички, со што е евидентиран пораст од 8,7 отсто во споредба со истиот период минатата година. Почнатата динамика на пораст на индустриското производство во првите три месеци од 2016 година (пораст од 10,7 отсто) е забавена во април, кога е остварен пораст од 3,6 отсто во однос на истиот месец од 2015 година и кој е најнизок од претходните три месеци од оваа година, што го намали индексот на кумулативниот пораст на индустриското производство во периодот јануари – април во однос на првите три месеци од годината за 2,0 индексни поени. Тоа што охрабрува во констатацијата на вкупните состојби е високиот пораст на преработувачката индустрија во првите четири месеци од годината, за 12,6 отсто, што е за 6,5 отсто поголемо од просечното годишно остварување на обемот на индустриското производство во 2015 година. Овој податок е особено значаен ако се земе предвид дека преработувачката индустрија опфаќа 80,7 отсто од вкупното индустриско производство и е главен двигател на вкупната индустрија – вели Билјана Пеева – Ѓуриќ, директорката на Дирекцијата на здруженија според дејности при Стопанската комора на Македонија.

...
Статистичките податоци говорат дека индустриското производство се зголемува цели девет месеци по ред

Практично, досегашниот неколкумесечен континуиран пораст на индустријата се должи на одработување на претходно склучени зделки. Со оглед на тоа дека актуелната политичка ситуација не дава сигнали дека наскоро ситуацијата ќе се стабилизира, наскоро може да се очекува забавување на порастот на индустријата, но и на вкупната економија

Според неа, ако почнатата динамика на пораст продолжи и понатаму, ќе придонесе за соодветно заживување на стопанските активности во целина и за подобрување на состојбите во економијата во земјата.

■ Сепак, не треба да се запостави фактот дека идните економски остварувања во земјата се под непосредно влијание на вкупните состојби во државата и во нејзиното потесно и пошироко опкружување и не може со сигурност да се каже во која мера ќе се одразат врз бизнисот, што зависи од тоа дали ефектите ќе се почувствуваат и ќе бидат присутни на краток или на подолг рок – вели Пеева Ѓуриќ.

Бизнисмените се внимателни. Политичката криза е еден од факторите што влијаат за резервираноста на фирмите. Тука се и екстерните ризици, но и проблемите што во некои сектори се веќе хронични.

■ Во голема мера проблемите што се јавуваат се проблеми што континуирано се повлекуваат веќе подолг период. Ова посебно се однесува на ликвидноста, односно 45 отсто од вкупно 1.000 компании имаат наведено дека имаат проблем со ликвидноста – вели Билјана Пеева – Ѓуриќ од СКМ.

Политичката криза најмногу удри на странските директни инвестиции. Според податоци-

те на НБРМ, во првиот квартал од оваа година имало за околу пет милиони евра помалку инвестиции во споредба со истиот период лани. Од почетокот на оваа година досега се објавени околу 17 инвестиции што се во различна фаза на реализација, но резултатите ќе беа уште подобри ако кризата не постоеше. Ова во своето мегаинтервју за „Телеграф“ го потврди и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, кој вели дека иако има солидни резултати во вакви услови, тие ќе беа подобри ако не беше кризата.

■ Лани дури и во услови на политичка криза имавме 30 странски инвестиции. Но некои компании се откажаа или го одолжија доаѓањето, одолжија посети за преговори во екот на кризата, некои ја одолжија одлуката за инвестирање, а некои отидоа во други држави – рече Груевски.

Министерот за економија Дритон Кучи вели дека најважно е итното решавање на политичката криза, која треба да послужи како лекција за иднина. Според него, политичката стабилност не само што ќе привлече нови инвестиции туку ќе ги забрза и постојните да ги прошират своите деловни активности.

■ Ако се земе предвид времетраењето на политичката криза за која се наоѓа Република Македонија и на тоа се додаде влијанието на остатоците



од глобалната светска криза, но и емигрантската криза со која се соочува Европа, карактеристиките на домашната економија ќе претрпат удар. Неизвесноста кај деловните субјекти, и домашни и странски, влијае врз донесувањето одлуки за инвестиции, посебно капитални, врз бројот на нови вработувања и вкупната потрошувачка – рече Кучи.

...
Политичката криза најмногу удри на странските директни инвестиции. Според податоците на НБРМ, во првиот квартал од оваа година имало за околу пет милиони евра помалку инвестиции во споредба со истиот период лани

Ситуацијата влијае и врз странските инвеститори, истакна министерот Кучи, и не е исклучено дел од нив да ги одложат плановите за инвестирање во Македонија, да го одложат доаѓањето, да инвестираат во земји со слични макроекономски услови, но повисока стабилност

Како што се чини, ќе се остварат прогнозите дека во вториот квартал од годинава ќе има поголемо забавување на индустријата, со оглед на одолжувањето на изборите, со што на сцена останува политичката неизвесност.

Како резултат на кризата, се очекува забавување на економскиот пораст во земјата. НБРМ има две сценарија за до крајот на годината. Според оптимистичкото, крајот на кризата ќе донесе пораст од 3,5 отсто, но одолжувањето ќе значи пораст од само 1,6 отсто. ■

ПОЧНА ОБУКА ЗА ДЕФИЦИТАРНИ ЗАНИМАЊА

Почна обуката за 225 невработени лица што посетуваат 20 различни обуки за побарувани занимања кај 15 приватни обучувачи со сертификат во првата фаза на реализација на обуката за дефицитарни занимања барани на пазарот на труд, кои ќе им овозможат полесно да најдат работа. До крајот на годината се очекува обуката да ја посетат 640 невработени лица. За целосна реализација на обуката за дефицитарни занимања се обезбедени средства од 35 милиони денари.

Притоа обучувачите добиваат износ од 30 илјади денари за да ја реализираат целосно обуката во која влегува и практика од еден до два месеца во реални работни услови. Невработените што учествуваат во обуката добиваат 6.200 денари надомест за покривање на трошоците за храна, превоз и за осигурување.

БУГАРСКИ КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА СЕРИОЗНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА

Вкупно 38 бугарски компании се заинтересирани за сериозни инвестиции во Македонија, а не е мал бројот и на македонските фирми што се веќе етаблирани во Бугарија и кои оттаму успешно наступуваат и освојуваат трети пазари, беше речено на четвртото годишно собрание на Македонско-бугарската стопанска комора.

Како што истакна нејзиниот претседател Зоре Темелковски, токму излегувањето на трети пазари, но преку креирање заеднички производ и здружување на капиталот, останува еден од клучните приоритети на Комората. Комората, додаде, ќе продолжи и со интензивните разговори со политичките субјекти во насока на креирање уште подобри решенија, зашто бизнисот никогаш не треба да биде задоволен од ситуацијата и секогаш треба да нуди прогресивни идеи.

ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО СО ПОРАСТ ОД 8,7 ОТСО

Индустриското производство во периодот јануари-април 2016 година во однос на истиот период лани е поголемо за 8,7 отсто. Во април годинава, пак, во споредба со април лани, индустриското производство е поголемо за 3,6 отсто.

Гледано по сектори, индустриското производство во секторот рударство и вадење камен во април бележи опаѓање од 10,2 отсто, во преработувачката индустрија има пораст од 9,4 отсто, а во секторот снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација е забележан пад од 29,5 отсто.

Порастот во секторот преработувачка индустрија, пред сè, е резултат на зголеменото производство во одделите

производство на прехранбени производи, производство на пијалаци, производство на облека, производство на други неметални минерални производи, производство на машини и на уреди неспомнати на друго место, производство на електрична опрема и производство на моторни возила, приколки и на полуприколки.

Според главните индустриски групи, производството во април 2016 година во однос на април лани бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 0,1 отсто, капитални производи за 36,5 отсто и нетрајни производи за широка потрошувачка за 6,1 отсто, додека опаѓање бележи кај енергија за 28,1 отсто и трајни производи за широка потрошувачка за 3,8 отсто.



РЕКОРДНИ ПРИНОСИ НА ПЧЕНИЦА

Домашното производство на пченица годинава ќе биде рекордно и првпат ќе покрие 80 отсто од вкупните потреби. Засеани се околу 80.000 хектари или 10.000 повеќе од лани, а се очекува принос од најмалку 240.000 тони. Производителите бараат откупната цена да биде минимум 11 денари за килограм и засилени инспекциски контроли поради шверцот со семе со сертификат.

Земјоделците добија ветување дека ќе добијат најмалку цена што ќе им ги покрие трошоците и ако има потреба, во оваа насока ќе се искористат можностите од Законот за земјоделство и за рурален развој според кој, откупната цена не може да биде пониска од производствената. Од 2018 година нема да има субвенции за производителите што не користат семенски материјал со сертификат.

ЦВЕТА БИЗНИСОТ СО ВОДА ВО МАКЕДОНИЈА

Производството на вода лани бележи зголемување од 25 отсто во споредба со 2014 година, а во споредба со периодот 2013/2014 година постои зголемување од 17 отсто, соопштија од Стопанската комора на Македонија, презентирајќи ги податоците за резултатите за компаниите што произведуваат алкохолни, безалкохолни пијалаци и вода. За разлика од производството на вода, пак, производството на сокови бележи пораст од четири отсто во споредба со 2014 година, што е двојно зголемување во споредба со 2013/2014 година, кога производството на сокови изнесувало два отсто.



Како што соопштија од Стопанската комора, во земјава работат 26 компании што се занимаваат со производството на вода, алкохолни и безалкохолни пијалаци, кои заедно вработуваат 1.200 луѓе. Од нив, 13 се домашни компании, кои имаат 24 трговски марки вода.



„БРЕГЗИТ“ БИ ПРЕДИЗВИКАЛ РЕЦЕСИЈА И ВО ФРАНЦИЈА, ГЕРМАНИЈА И ВО БЕЛГИЈА

Евентуалниот излез на Велика Британија од ЕУ би предизвикал рецесија не само во оваа земја, туку и во Германија, Франција и во Белгија, се наведува во студија на компанијата за кредитно осигурување „Елер Хермес“.

– Најголеми последици од излегувањето на Британија од ЕУ би имале Белгија, Холандија и Ирска, но и Германија, Франција и САД - се наведува во студијата. Белгија, Холандија и Ирска би трпеле значителни последици по извозот и инвестициите во Велика Британија, а ликвидноста на нивните компании би паднала за 1,5 до 2,5 отсто.



ЗА 500 НАСТО ЗГОЛЕМЕН БРОЈОТ НА РУСКИ ТУРИСТИ ВО ГРЦИЈА

Бројот на руски туристи што патуваат во Грција се зголемил за повеќе од 500 проценти, објави Асоцијацијата на руски турсоператори. Во март вкупно 10.000

руски туристи ја посетиле Грција, што е за 523,6 отсто повеќе од лани, се наведува во соопштението на Асоцијацијата.

Од јануари до март во Грција патувале 20.000 туристи, што, пак, е за 135 отсто повеќе од истиот период минатата година. Русите потрошиле речиси осум милиони евра во Грција во текот на март, што е за 180 проценти поголема потрошувачка од лани. Зголемениот интерес на руски туристи за Грција доаѓа во време кога е во сила руската забрана за летови кон Турција и кон Египет, некогаш најпопуларни дестинации за руските туристи.

РУСИЈА ВОВЕДУВА СОПСТВЕН БИТКОИН

Русија планира да воведат сопствена дигитална валута, која ќе биде признаена од тамошните финансиски власти. За идејата за национална криптовалута веќе разговарале претставниците на банките, Министерството за финансии, но и Централната банка. Останува да се разработи начинот на кој ќе биде воведена во финансискиот систем на државата. Засега се планира да се воведат лиценца за издавањето и за користењето на таа валута.

Компаниите, но и поединците ќе можат да менуваат рубли и други валути за



оваа дигитална валута на специјални електронски платформи. „Комерсант“ пишува дека со воведување национална дигитална валута, би се забраниле сите други виртуелни валути во Русија.

ПАД НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО НАФТЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО НОРВЕШКА

Инвестициите во нафтената индустрија на Норвешка, која е една од клучните поттикнувачи на норвешката економија, ќе опаднат во 2017 година, трета година по ред, петрохемиските компании сè уште го чувствуваат ефектот од ниските цени на нафтата, соопшти норвешката служба за статистика.

Од резултатите на анкетата спроведена меѓу нафтените компании, за следната година се планирани инвестиции од 153,2 милијарди круни (16,5 милијарди евра), што е за 7,6 отсто помалку во однос на 165,9 милијарди круни очекувани во оваа година.



ШВАЈЦАРЦИТЕ МОЖЕ ДА ДОБИВААТ ПО 2.500 ФРАНЦИ МЕСЕЧНО

Швајцарија ја разгледува можноста на секој полнолетен државјанин месечно да му исплаќа загарантирани 2.500 франци. Земјата планира на 5 јуни да одржи национален референдум за воведување основен доход.

Заговорниците на овој модел, кој станува сè попопуларен, бараат од Владата на секое полнолетно лице да му исплаќа „приход“, кој по даночењето би изнесувал минимални 2.500 швајцарски франци.

Сепак, швајцарската Влада е против оваа иницијатива, поради која секоја година ќе мора да обезбеди 25 милијарди франци од државниот буџет.

„АНАКОНДА 2016“ ВОВЕД ВО САМИТОТ НА НАТО



Најголемата воена игра во источна Европа од крајот на Студената војна почна во Полска, каде што НАТО и нејзините партнерски земји се обидуваат да покажат сила како одговор на загриженоста за самоувереноста и за активностите на Русија



Сојузниците на НАТО во регионот ја поздравиле 10-дневната воена вежба, во која учествувале 31.000 војници и илјадници возила од 24 земји, иако експертите предупредуваат дека секој пропуст би можел да предизвика офанзивна реакција од Москва.

Еден советник за одбрана во европска амбасада во Варшава изјавил дека кошмарниот сценарио на вежбата наречена „Анаконда 2016“ ќе биде грешка што Русите ќе ја толкуваат или ќе изберат да ја толкуваат како офанзивна акција.

Руски авиони редовно го нарушуваат воздушниот простор на нордиските земји и во април спектаку-

ларно прелетаа над американскиот воен брод „Доналд Кук“ во Балтичко Море.

Воената вежба, која САД и полските власти официјално ја почнаа во близина на Варшава, е најавена како тест за соработка меѓу сојузничките команди и војници при справување со воени, хемиски и кибернетски закани.

Вежбата е најголемо движење на странските сојузнички трупи во Полска во време на мир. Првпат од почетокот на нацистичката инвазија на окупираната Полска од Советскиот Сојуз на 22 јуни 1941 година, германски тенкови ќе ја преминат земјата од запад кон исток.

Во вежбата, раководена од полскиот генерал-потполковник Марек Томашицки, беа вклучени 14.000 американски војници, 12.000 полски војници, 800 британски војници и други војници од земји што не се членки на НАТО.

Мултинационалните операции што се објавени досега вклучуваат скок со падобран над северниот полски град Торун во вторникот, во што учествувале 1.130 падобранци, вклучувајќи и 500 американски војници и 230 британски, операција во која инженери изградиле мост на реката Висла преку кој поминале 300 возила и ноќен напад во кој учествувале 35 хеликоптери.

Марсин Заборовски, полски аналитичар за одбрана во Центарот за европски политички анализи во Варшава, рече:

- Во Полска ја гледаме вежбата како мерка за сигурност на САД и на НАТО. Одбранбените потреби на Централна и на Источна Европа се реални. Обемот и бројот на „Анаконда“ не се совпаѓаат со руските вежби кои постојано се одвиваат од другата страна на границата.



Но, Заборовски, исто така, потврди дека воената вежба била тензична и дека може да се случат несреќи.

„Анаконда 2016“ е вовед во самитот на НАТО што ќе се одржи на 8-9 јули во Варшава, каде што се очекува дека ќе се донесе одлука да се распределат значителен број војници и опрема во Полска и во балтичките држави.

Воената вежба доаѓа неколку недели по активирањето на моќниот американски противракетен штит во Девеселу, Романија, како дел од „одбранбениот чадор“ за кој Вашингтон вели дека ќе се протега од Гренланд до Азорските Острови.

Минатиот месец почнаа градежните работи за ракетна одбрана во селото Редзиково во северна Полска.

Вежбата доаѓа во чувствително време за војската на Полска, по отпуштањето или принудното пензионирање на една четвртина од генералите на земјата откако националистичката партија Закон и правда дојде на власт во октомври минатата година.

Поради отпуштањата во врвот на војската, полските вооружени сили неодамна не беа во можност да обезбедат генерал за мултинационалниот команден центар на НАТО во Шчечин.

Внатрешните извори велат дека моралот опаднал на најниското ниво од поставувањето на Антони Мацеревиц за министер за одбрана на Полска.

Професионалните војници се особено загрижени околу создавањето и улогата на територијалната армија од 17 бригади, составена делумно од 35.000 члена од клубовите за раку-

вање со оружје во Полска и од паравоените групи, од кои некои се стравува дека се поврзани со расистички фудбалски хулигани во земјата. Две од волонтерските бригади се поставени да ѝ помагаат на професионалната полска армија за време на „Анаконда“.

Воени извори велат дека постојат многу малку консултации за долгорочната визија на политичарите за волонтерите, кои минатата недела претставник на Министерството за одбрана, Гжегож Квашњак, ги опиша како петта сила по копнените, водните, воздушните и специјалните сили.

Експерт за западната одбрана потврди дека постои загриженост за мешање на Владата во војската на Полска.

- Полска ужива голема почит на меѓународно ниво. Во изминатите 15 години се потрошија многу пари и се создаде една од најдобрите војски во регионот. Многу се жртвуваше во Авганистан. Изгуби 40 војници. Не е јасно зошто Владата смета дека треба да се подобри - рече тој.

Извор | „Гардијан“
Превод | Ана Цвејшанска



- 1 Воздухопловна единица слетува и симулира заземање на територија пред ги премести труците и опремата преку безбеден премин.
- 2 1.130 падобранци, вклучително и 230 британски војници слетуваат за да вежбаат обезбедување на терен источно од реката Висла
- 3 Инженери градат мост над Висла. Војниците и возилата го преминуваат мостот и патуваат до Литванија за уште една вежба на 10 јуни.





Обојте повеќе.

Семејството JUPOL денес има голем број на производи, за сите желби и потреби на корисниците. Сите бои од семејството JUPOL се на водена основа, не штетни по здравјето и околината, едноставни се за употреба и одржување. Се гордеат со бројните признанија од потрошувачите и стручната јавност: Trusted Brand, Производ на годината 2014 и Best Buy Award.



тел. 02/ 2464 -902
e-mail: vel.office@t-home.mk

www.velkoski.mk

„ИТЕР ВИТИС БАЛКАН“ - МОЖНОСТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ И ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

КАВАДАРЦИ СТАНА ДЕЛ ОД БАЛКАНСКАТА ВИНСКА ПАТЕКА



Основањето на „Итер витис Балкан“ соодветно ќе промовира уште еден дел од нашата богата традиција, производството на автохтони вински сорти и негувањето на винската култура на ова поднебје, кои надалеку го прославуваат името на нашата земја во меѓународен контекст. Со востановувањето на новата асоцијација „Итер витис Балкан“ ќе станеме и регионален лидер во т.н. винска рута, вели министерката Елизабета Канческа-Милевска.

Пишува | Невена Појковска

Кавадарци деновиве се најде во центарот на вниманието на многубројните учесници на меѓународната конференција „Основање на Итер витис Балкан - можност за поврзување и економски

развој“. На конференцијата учествуваа претставници од сите земји од поранешна Југославија и од Грција, кои го посетија и Музејот на вкусовите, единствен од таков вид во регионот.

■ Мене ми е посебна чест и задоволство што Кавадарци е дел од европската рута, и тоа можеби од најважната на Балканот. Тоа што го имаме се обидуваме да го промовираме со помош на Министерството за култура и Фондацијата „Тиквешки вински пат“, нашата вистина за виното и винската култура, и да станеме препознатлива марка. Ова е одлична можност цела Европа да дознае за нашата вистина - рече градоначалникот на Кавадарци, Александар Панов.

Кавадарци е сместено во јужниот дел на Повардарието, а голем дел од обработливото земјиште во општината е со лозови насади, така што градот е познат во Европа и во светот по квалитетното вино и по грозјето. Кавадарци е оддалечено од Скопје 105 километри. Најблиску до него е Неготино, а преку магистрален пат градот





е поврзан со Прилеп, Битола, но и со Ресен и со Охрид. Населението во градот, воопшто и во целиот регион, најмногу се занимава со лозарство, а во последно време во огромен подем се и многуте приватни винарници и винарски визби.

Со основањето на Балканската винска рута, Кавадарци се најде во нејзиниот центар. Задоволството што Кавадарци ќе биде седиште на балканските вински патишта не го кријат жителите, но и надлежните, чишто долгогодишни напори сега се реализираат.

■ Како еден од директорите на винските патишта во Европа, можам да кажам дека успеавме да се избориме да се направат вински патишта како мрежа на Балканот. Со нив ќе се брендираат териториите на Балканот како земји од кои виното и винската култура се прошириле на територијата на Европа, што е малку познато и малку користено во брендирањето на виното и винската култура - смета Виолета Јанкова, директорка на „Тиквешки вински пат“.

Министерството за култура и Агенцијата за поддршка и про-

моција на туризмот на Република Македонија, исто така, се залагаат за што поуспешно да се презентира Македонија како подрачје кое има развиен вински туризам, со цел да се привлечат што повеќе туристи кои ќе ги купуваат македонските производи и ќе ја запознаат македонската култура.

Во Кавадарци присуствуваше и Стефано Домениони, директор на Европскиот институт

за културни рути на Советот на Европа.

■ Денешниот ден е многу важен бидејќи се одбележува сертификацијата на винската културна рута, како една од културните рути на Советот на Европа. Тоа е културна рута која сакаме да ја доближиме до Европејците бидејќи вашата убава земја го заслужува тоа - нагласи Домениони.

Асоцијацијата „Итер витис Балкан“, откако ќе биде правно регистрирана, во октомври ќе биде сертифицирана како културна патека од Програмата на Советот на Европа „Културни рути“ (Cultural Routes). Македонија е веќе дел од „Итер витис“, а сега беше промовирана и Балканската винска патека (Итер витис Балкан). Со оваа патека сите балкански држави ќе се обединат во афирмацијата на сопственото културно

наследство, одгледувањето на винските сорти, како и производството на вино. Тоа, пак, придонесува за економскиот и за културниот развој на земјите кои се дел од Балканската винска патека.

■ Основањето на „Итер витис Балкан“ соодветно ќе промовира уште еден сегмент од нашата богата традиција, производството на автохтони вински сорти и негувањето на винската култура на ова поднебје, кои надалеку го прославуваат името на нашата држава во меѓународен контекст. Со востановувањето на новата асоцијација „Итер витис Балкан“ ќе станеме и регионален лидер во т.н. винска рута - вели министерката Елизабета Канческа-Милевска.

Промоцијата на виното, обичаите поврзани со виновата лоза, одгледувањето на винските сорти, бербата, како и производството на вино во „Итер витис Балкан“ ќе создаде марка како заедничко културно наследство на Балканот.

■ Патекаата ќе прикаже патување низ времето и низ просторот и ќе придонесе во споделено, заедничко наследство.

Убеден сум дека она што денеска го креираме не е само правно здружение, правна асоцијација, туку претставува заедница на експерти, колеги и пријатели кои ги спојуваат исти вредности и која гради основи за заедничка култура и социоекономски проекти од кои добивка ќе има целиот регион. Тоа, всушност, е духот на програмата „Културни патеки“ зад која стои Советот на Европа со 47 земји-членки - рече Домениони.

Тој нагласи дека на овие простори има потенцијал за оформување нови културни патеки кои ќе ги промовираат заедничките традиции на повеќе земји, како патека на маслиното дрво, патека за мегалитската култура, патека за еврејското наследство, а две апликации од ЈИЕ веќе се кандидирани за културни патеки: патека за Кирил и Методиј и патека Виа Игнатија.

На конференцијата присуствуваа претставници од земјите кои учествуваат во иницијативата. Тие го посетија Кавадарци, каде што се запознаа со локалните традиции во Музејот на вкусови и со винарниците во тиквешкиот регион. ■



ПУШЕЊЕТО ЦИГАРИ ОДЗЕМА И ДО 20 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ

Се смета дека младите најчесто почнуваат да пушат цигари на возраст од 15 години, иако има и деца што првата цигара ја запалиле уште пред да навршат девет години. Истражувањето ЕСПАД спроведено со ученици на возраст од 16 години во 2015 година покажа дека 38,4 отсто од младите имале искуство со цигари во текот на животот, додека во 1999 година нивниот број изнесувал 56,5 отсто, што значи дека опаѓа бројот на млади што пушат цигари, вели д-р Ончева

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Сиданчевски

Една третина од населението во Македонија пуши цигари. Според истражувањата, во Македонија младите првата цигара ја палат на 15 години, иако има сознанија дека има и деца што првата цигара ја запалиле уште пред да навршат девет години. Процените говорат дека една цигара го намалува животот за 11-12 минути. Според СЗО, чадот од цигарата содржи четири илјади хемиски супстанции од кои за 50 се смета дека предизвикуваат рак, а многу други супстанции се токсични, вели **д-р Силвана Ончева** од Институтот за јавно здравје.

Колкав е бројот на полнолетното население во Македонија што пуши цигари? Како да се искорени оваа штетна навика?

ОНЧЕВА: Се проценува дека една третина од населението во Македонија пуши, односно околу 700.000 лица. Тоа што охрабрува е дека опаѓа бројот на млади што имале искуство со цигарата. Откажувањето од пушење цигари е тешко, ако се земе предвид дека никотинот што е содржан во цигарата е високо адиктивна материја и предизвикува зависност и многу често се случува пушачите што се откажале од пушење повторно да се вратат на цигарата. Светските

истражувања говорат дека дури 98 проценти од лицата што престанале да пушат за период до една година повторно се враќаат на пушењето. Затоа е многу важно да се пренесе пораката до младите да не почнуваат да пушат или, ако веќе почнале, колку што е можно поскоро да ги остават цигарите.

Што значи една испушена цигара за организмот?

ОНЧЕВА: Процените говорат дека една цигара го намалува животот за 11-12 минути. Според СЗО, чадот од цигарата содржи четири илјади хемиски супстанции од кои за 50 се смета дека предизвикуваат рак, а многу други супстанции се токсични. Чадот содржи ацетон, амонијак, арсен што се користи за труење глевци, бензен, бутан, кадмиум, јаглероден моноксид, формалдехид, хексамин, метанол, толуен, никотин и др. Амонијакот и формалдехидот содржани во чадот влијаат на имуниот систем. Јаглеродниот моноксид го заменува кислородот во крвните клетки, така што помалку кислород стигнува до виталните органи, па срцето мора забрзано да работи за да ги задоволи потребите од кислород кај клетките. Другите токсични материи содржани во катранот од цигарата се таложат во белите дробови и таму остануваат засекогаш. Никотинот од цигарата го зголемува крвниот притисок и пулсот, додека во мозокот влијае да

се ослободи допаминот - хормонот што дава добро чувство. Кога ќе опадне нивото на допамин, организмот има потреба повторно да се внесе никотин, што понатаму води кон зависност. Стручњациите сметаат дека никотинот предизвикува исто толку зависност колку што предизвикува хероинот. Никотинот ја намалува циркулацијата на крв низ организмот. Чадот од цигарата го зголемува отпорот во дишните патишта и го намалува капацитетот на белите дробови.

Истражувањата покажале дека речиси 40 отсто од македонските тинејџери пушат. Дали овие податоци треба да нè загрижуваат? Дали овие тинејџери продолжуваат и во подоцнежните години да пушат цигари?

ОНЧЕВА: Се смета дека младите најчесто почнуваат да пушат цигари на возраст од 15 години, иако има и деца што првата цигара ја запалиле уште пред да навршат девет години. Истражувањето ЕСПАД спроведено со ученици на возраст од 16 години во 2015 година покажа дека 38,4 отсто од младите имале искуство со цигарата во текот на животот, додека во 1999 година нивниот број изнесувал 56,5 отсто, што значи дека опаѓа бројот на млади што пушат цигари. Вкупно 24,2 проценти од учениците изјавиле дека пушеле цигари во текот на последниот месец. Од нив, 1,9 отсто пушеле повеќе од 20 цигари дневно. Дали младите ќе продолжат да пушат во животот зависи од многу фактори. Како и да е, континуираната едукација е многу важна во превенција на пушењето. Младите имаат право да дознаат за штетите од пушењето. Во прилог на намалувањето на бројот на пушачи, секако, влијаеја и забраната за рекламирање на цигарите и рестриктивните мерки - забрана за пушење цигари на јавни места.

За кои болести пушењето цигари е фактор на ризик број еден?

ОНЧЕВА: За многу и за најчестите како кардио и церебро-васкулар-

ните болести како што се срцев инфаркт, мозочен удар, затнување на артериите на екстремитетите, односно морбус биргер. Се оштетуваат и белите дробови, доаѓа до појава на хронична опструктивна болест, емфизем. Ракот на белите дробови најчесто се јавува кај пушачи, но и ракот на грлото, устата, панкреасот и на други органи се поврзува со пушењето. Дури и дишењето чад од цигарата кај непушачи, односно пасивно пушење, исто така, може да предизвика рак кај непушачите. Никотинот од цигарата се обвинува за појава на толеранција и на зависност. Тој, исто така, влијае на покачување на нивото на холестерол во крвта и го поттикнува згрутчувањето на крвта во крвните садови.

Дали тоа значи дека сите пушачи ќе се разболат или дека секоја

болест поврзана со пушењето ќе се јави кај сите пушачи?

ОНЧЕВА: СЗО смета дека пушењето одзема 12-20 години од животот и е причина за 21 отсто од смртните случаи. Се смета дека 100 милиони луѓе во светот умреле како последица од пушењето. Секако дека нема сите болести да се јават кај сите пушачи. Проблемот кај пушењето е што штетните ефекти се согледуваат по повеќе години пушачки стаж, кога организмот веќе развил зависност и многу е тешко да се откаже од пушењето. Голем број луѓе не ги поврзуваат здравствените проблеми со пушењето како што е срцевиот или мозочниот удар.

Се формираа и советувашишта за откажување од цигари. Дали се посетени? Дали има информации колкумина успеале да се откажат од оваа штетна навика?

ОНЧЕВА: Од 2014 година во центрите за јавно здравје се формирани советувашишта за откажување од пушењето. Пред тоа беше едуциран и кадарот што работи во центрите за јавно здравје. До денес, во советувашиштата биле опфатени 654 лица со групно советување и 41 со индивидуално советување. Во однос на успешноста во откажувањето од цигарата потребно е да се направат дополнителни истражувања. Пушењето предизвикува долгорочна зависност, се смета за хронична болест, така што мал е бројот на тие што дефинитивно се откажале од тутунот. Докажано е дека се работи за зависност. Зависноста е толку голема колку што е зависноста од хероин. Кога никотинот е внесен на ниво на клетка во мозокот, тој повторно бара да биде внесен. ■



ИЛИНДЕНСКИТЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ВО ГРАДОТ ПРИЛЕП ВО 1940 ГОДИНА

Илинденските демонстрации од 1940 година се случиле во период на национално угнетување на македонскиот народ, економска експлоатација и надвиснување на фашистичката опасност над Балканот и Југославија

Пишува |
г-р Марјан Ивановски

На демонстрацијата ѝ претходел писмениот повик на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија (ПК на КП) во Македонија во кој се нагласила потребата за продолжување на традицијата за прослава на Илинденското востание, чијашто цел била ослободување на Македонија. Во повикот стоело дека Илинден се прославува како најсветол ден за „Македонецот, кој за првпат со светло и чисто македонско знаме излегол на отворена борба за ослободување на Македонија“. При тоа, меѓу другото, се апелирало до „Македонците, Турците, Арнаутите и сите потиснати и експлоатирани во Македонија од српскиот, бугарскиот и од грчкиот империјализам“ да се соединат за „општа борба за слобода и за рамноправност“.

Прилепчани традиционално Илинден го прославувале со излет на некое место во околината на градот, а таа година илинденската прослава била организирана од ПК на КП во Македонија не само во Прилеп туку и во другите градови, со излети, прошетки, масовно посетување на најблиските места во околината на градовите и на селата. Посебно масовни биле прославите во Охрид и

Прилеп. Спроти Илинден Месниот комитет (МК) на Прилеп заседавал цела ноќ и заклучил дека условите биле исполнети за одржување на демонстрации, пред сè поради масовноста на прилепчани на илинденските излети со години наназад, а воедно и детално бил разработен планот на демонстрацијата. Преку демонстрациите требало да се искаже незадоволството на македонскиот народ од режимот на Кралството Југославија. Демонстрацијата била добро организирана: биле предвидени текот, маршрутата, паролите што требало да бидат извикувани, како и последиците со кои требале да се соочат.

Според планот и традицијата, излетот почнал рано утрото на 2 август, но оваа година било решено да се одржи на местото Шаторов Камен, кое било оддалечено пет километри од градот. Откако, излетниците се увериле дека меѓу нив немало поткажувачи, почнале да се организираат за држење говори. За претседавач на собирот бил одреден Коле Чашуле, кој го повикал Методија Андонов - Ченто за прв говорник. Ченто во својот говор нагласувал дека македонскиот народ не требало да се надева на надворешна помош, туку да се бори со сопствени сили. На крајот од говорот ги повикал присутните на „демонстративен пат во градот Прилеп“. По Ченто,



Борка Талески (1921 - 1942)

пред излетниците говор одржал и Борка Талески, кој меѓу другото го нагласил значењето што го имало Илинденското востание во историјата на македонскиот народ. Така тој во својот говор го рекол следново: „**треба да се потсетиме на Илинденското востание и да го следиме примерот на постарите, кои се кренаа на востание за да се ослободат од турскиот јарем, да се сетиме на Гоце Делчев и на Питу Гули, да се ослободиме од денешниот јарем и експлоатација, да се дојде и денес до слобода....**“

Демонстрациите требало да се одржат веднаш по завршувањето на излетот. Па така, на предлог на комунистите, излетниците тргнале кон градот во доцните попладневни часови со пеење револуционерни песни меѓу кои: „**Слободата е мила – слободата е сè, за неа се живее за неа се мре!... Македонија слободна, слободна, слободно ќе живее**“. Кон поворката, која влегла во градот, постојано се приклучувале други граѓани, пред сè млади. Демонстрантите првично застанале кај старата железничка станица, кај корзото, со намера да се одржи првиот говор. Од масата се издвоил **Борка Талески** и го почнал својот емотивен и патриотски говор, во кој, меѓу другото, истакнал: „**Се собравме на овој историски ден да го прославиме и со тоа да им оддадеме почит на**

нашите постари татковци и браќа од Крушево, кои се дигнаа на вооружено востание за слобода на македонскиот народ. Борбата против Турците беше тешка и во таа борба загинаа голем број наши борци. Тие жртви не беа залудни. Ние тие борци и нивните идеи треба да ги продолжиме...“. Додека Димче Аџи Митрески за говорот на Борка напишал: „**тој визионерски во својот говор им навести на масите да бидат подготвени за вториот Илинден, кој како што рече 'не е далеку'...**“

Не случајно младиот Борка бил извикан за прв говорник на демонстрацијата, кој со својата харизма, борбеност, непоколебливост и посветеност на македонската национална кауза уживал голем углед и авторитет како меѓу партиските членови, така и меѓу другите патриоти. Тој со својот говор требало уште повеќе да ја охрабри масата да продолжи со демонстрацијата, но и да се осамови привлекувајќи ги другите граѓани што се нашле во непосредна близина на демонстрантите. Затоа било од круцијално значење кој ќе го одржел првиот говор, од кој би зависел натамошниот тек на демонстрацијата.

Благодарение на Борка Талески, атмосферата меѓу демонстрантите се вжештила и расположението станало уште пореволуционерно, па така демонстрацијата продолжила според планираното. Веднаш по говорот на Борка, кај чешмата „Љубов“ говор одржал Трајко Бошкоски – Тарцан. Потоа, поворката се упатила кај црквата „Св. Кирил и Методиј“ во Варошко Мало каде што повторно говорел Трајко Бошкоски – Тарцан, кој, меѓу другото, истакнал: „**Денес е Илинден, кога прилепчани, крушевчани и сите Македонци дигнаа револуционерно востание и се ослободија од тогашниот јарем и затоа ние денес го следиме примерот на старите за да се ослободиме од денешниот јарем и за да добиеме**

слобода, но свесни сме дека тоа без жртва не може да се направи и затоа сме подготвени на жртви...“

таму, демонстрантите се упатиле во Тризла каде што со свој говор настапил Кузман Јосифовски – Питу, кој, меѓу другото, рекол: „**Ние Македонците сакаме да живееме слободно...**“, а на режимот ќе му се одговори „**со единствена тупаница на потиснатите**“ на „илинденските наследници“. Меѓутоа, во меѓувреме српската полиција стапила во акција. На предлог на Кузман демонстрантите останале мирни и продолжиле да го слушаат неговиот говор посветен на Илинденското востание и на борбата на македонскиот народ. На обидот на полицијата да го уапси Кузман Јосифовски, демонстрантите пружале отпор. Во таква ситуација Кузман Јосифовски го завршил својот говор со зборовите: „**Другари, свечено го прославивме Илинден, ја извршивме својата задача, па сега можеме да си одиме по куќите**“

За сериозноста и масовноста на оваа демонстрација говори дописот на ПК на КП во Македонија испратен од Прилеп, а објавен во Билтенот од 20 август 1940 година: „**Во Прилеп се направија големи демонстрации на Илинден. Насобраниите на Шаторов Камен пееја песни и повикаа свој говорник, потоа извикуваа пароли и тргнаа низ градот каде уште на неколку места повикаа свои говорници. Народот од сите страни трчаше да види што е и влегуваше во големата река на демонстрантите. Демонстрираше преку две илјади души**“

На 3 август 1940 година власта затворила 25 учесници во демонстрацијата. Дваесетина учесници биле казнети со по 15 дена затвор за „нарушување на јавниот ред и мир“. Додека за организирање и активно учество во илинденските демонстрации, по шестнеделен престој во прилепскиот затвор, пред Судот за заштита на државата во Белград биле изнесени: Борка Талески, Трај-

ко Бошкоски – Тарцан, Коце Курчија и Методија Андонов - Ченто. Сите четворица во почетокот на септември биле испратени во затворот во Ада Циганлија, а по еден месец биле префрлени во затворот во Велика Кикинда.

Борка Талески пред судот настапил мошне мирно и едноставно, осмислено и конструктивно ја бранел национално-ослободителната борба на македонскиот народ. Тој објаснил дека Македонците се наоѓаат во тешка национална и социјална положба и тоа била главната причина што станал револуционер. Судот внимателно го слушал излагањето на Борка, кое врз сите оставило силен впечаток. Од неговата одбрана особено бил одушевен неговиот адвокат Бора Продановиќ, кој изјавил дека бил „**фасциниран од неговиот ум, разложност, ерудиција и способност за анализа**“ и „**восхитен што постои еден млад човек, во својата деветнаесетта година, што може толку брилијантно да размислува**“

На крајот на ноември 1940 година, од затворот биле пуштени Методија Андонов - Ченто и Коце Курчија, а во декември истата година бил ослободен и Борка Талески, додека Трајко Бошкоски – Тарцан излегол на слобода во пролетта 1941 година.

Илинденските демонстрации биле од големо значење за натамошниот развој на македонското националноослободително движење. Со илинденските демонстрации, Македонците јавно и масовно манифестираше незадоволство од тогашниот режим. Целта на оваа демонстрација била примарно да се искаже револтот од националната неправда, а дури потоа и од социјалната. Угледот на организаторите и учесниците на демонстрациите меѓу населението рапидно пораснал. Овој настан оставил силен печат не само меѓу локалните жители, туку и пошироко за што сведочи и доаѓањето на претседателот на владата на Кралството Југославија, Драгиша Цветковиќ, во Скопје и во Прилеп каде што издал директива за заострување на мерките против сè позасилените национални пројави на македонскиот народ. ■



1

Трач
Елин
Хилдербранд

2

Бавната смрт на Лусијана Б.
Гилјермо
Мартинес



3

Еднаш одигравме љубов
Елена
Конеска



4

Смртта вози ауди
Кристијан
Банг Фос



5

Макунаима
Марио
де Андраде



СО ПОЕТСКИ МИТИНГ И СО СПЕКТАКУЛАРНА ИЗВЕДБА ПОЧНАА „РАЦИНОВИТЕ СРЕДБИ“

Велес повторно го чествува Рацин

Целта е Рацин да ѝ се претстави како автор и личност и на помладата популација, како и да се анимира стручната јавност. Наша интенција е тоа да стане традиција, и со книжевната и академска јавност, граѓаните да го чествуваат името на големиот Рацин, нагласува претседателот на организацискиот одбор на манифестацијата, Васил Зафирчев

На 9 јуни на платото пред Спомен-костурницата од НОВ почна уште едно издание на манифестацијата „Рацинови средби“. Претседателот на организацискиот одбор на манифестацијата, Васил Зафирчев, нагласува дека во официјалната програма се понудени содржини што како новина беа воведени изминатите две години.

Целта е Рацин да ѝ се претстави како автор и личност и на помладата популација, како и да се анимира стручната јавност. Наша интенција е тоа што како новина беше промовирано во минатогодишното издание, да стане традиција, и со книжевната и академска јавност, граѓаните да го чествуваат името на големиот Рацин - нагласува Зафирчев.

Манифестацијата почна со традиционалниот поетски митинг и спектакуларна балетска изведба на Олга Панго.

На 10 јуни проф. Елизабета Шелева од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, како новина на средбите, ќе води разговор на тема љубовната поезија на Рацин. На завршната вечер, освен портретите на добитниците на Рациновото признание и на Почесното Рациново признание, ќе има концерт на духовна музика во изведба на градскиот црковен хор „Св. Пантелејмон“. Како дел од содржините под Градскиот сат во Велес ќе биде промовиран муралот „Ленка и тутуноберачите“, кој го цртаат учениците од гимназијата „Кочо Рацин“.

Попладнето на 9 јуни, исто така, традиционалното ќе се засадат млади дрвца од страна на писатели-учесници на средбите во таканаречената Рацинова Шума



покрај скалилата што водат кон Спомен-костурницата.

Во рамки на програмата ќе се одржи и традиционалната процесија Илјада свеќи за Рацин, која ќе почне од родната кука на Рацин во стариот дел на Велес.

Зафирчев појасни дека за наградата Рациново признание на конкурсот годинава пристигнале 18 прозни дела, кои се издадени меѓу двете манифестации, а една апликација била отфрлена бидејќи, во согласност со правилникот, наградата се доделува само на жив автор.

За наградата „Антологија на болката“, установена минатата година, а за најдобра дебитантска збирка на досега необјавуван автор, исто така, пристигнале 18 стихозбирки со љубовна поезија, но пет од стихозбирките не влегле во конкуренција бидејќи не биле дебитантски. Добитникот на оваа награда ќе ѝ биде соопштен на јавноста на конференција за новинарите. Инаку, оваа награда се доделува заедно со издавачка кука „Култура“, а стихозбирката ќе биде испечатена и промовирана во рамки на „Рациновите средби“.

Како и во изминатите години, претставници на манифестацијата „Рацинови средби“, на Општина Велес и на Сојузот на борци на 13 јуни, на денот на погипијата на Рацин, во негова чест традиционално ќе го посетат споменикот што се наоѓа на планината Лопушник кај Кичево. ■ (Н.П.)

АНТОЛОГИЈА



Елизабета Баковска (1969)

ДУШАВА МИ КОПНЕЕ ПО УБАВИНА

Душава ми копнее по убавина,
испостена од сите памфлети
што сакаат да бидат поезија,
оглувена од сите труби
што сакаат да бидат чалгија,
скиселена од сите опортунисти
што сакаат да бидат активисти.
Душава ми копнее по простор
изметен од сета оваа горчина,
варосан со нови можности,
прочистен од апатија,
по тоа мало одајче,
по таа капка мир
исцрпена во твоите дланки.
Дојди, оти љубов си ми и татковина
во ова парче врела нижија земја
на која вирее само трње очај.
Надеж си ми и ладовина
во ова време без минато и иднина
во кое со растреперен чатал
барам вода за нов неисушен бунар.
Дојди, оти душава ми копнее и
ќе свене
без твојата суштина.

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Њутн“ на Вилијам Блејк

Вилијам Блејк (1757 – 1827) е англиски поет, сликар и бакро-резец. Според анкетата направена од страна на „Би-Би-Си“ во 2002 година тој е прогласен за 38. Британец во историјата според својата важност, а неговото дело се смета за единствено, оригинално и особено значајно во историјата на поезијата и на ликовната уметност.

Блејковиот „Њутн“ е демонстрација на неговиот отпор против „еднодимензионалната визија“ на



научниот материјализам. Големитот научник-философ е изолиран во длабочината на океанот, неговите очи се фиксираат врз шестарот со кој црта на еден свиток.

Ова дело Блејк го нацртал во 1795 година. ■

ТОП 5 НАГЛЕДАНИ ФИЛМА

во САД викендов



1

**НИНЦА ЖЕЛКИ:
ИЗЛЕГУВАЊЕ ОД СЕНКА**
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES:
OUT OF THE SHADOWS



Заработка: 35.300.000 \$

Жанр: акција
Режија: Дејв Грин
Актери: Меган Фокс,
Вил Арнет,
Тајлер Пери

2

ИКС МЕН: АПОКАЛИПСА
X-MEN: APOCALYPSE



Заработка: 22.800.000 \$

Жанр: авантура
Режија: Брајан Сингер
Актери: Џенифер Лоренс,
Мајкл Фасбендер,
Џејмс Мекавој

3

ПРЕД ДА ТЕ ЗАПОЗНААМ
ME BEFORE YOU



Заработка: 18.700.000 \$

Жанр: драма
Режија: Тиа Шарок
Актери: Имилија Кларк,
Сем Клафлин,
Џенет Мектир

4

АЛИСА ЗАД ОГЛЕДАЛОТО
ALICE THROUGH THE
LOOKING GLASS



Заработка: 11.300.000 \$

Жанр: авантура
Режија: Џејмс Бобин
Актери: Миа Васиковска,
Џони Деп,
Хелена Бонам Картер

5

ФИЛМОТ НА ЛУТИТЕ ПТИЦИ
ANGRY BIRDS



Заработка: 10.200.000 \$

Жанр: анимиран
Режија: Клеј Кејтис, Фргал Рајли
Актери: Џејсон Судеикиш,
Џош Гед, Дени Мекбрајд

ГОРАН ТРАЈКОВ: СЕ РАДУВАМ КОГА „КАРНЕГИ ХОЛ“ ЈА ИМА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА НА РЕПЕРТОАРОТ



Пишува | Невена Појовска

Горан Трајков е генерален конзул на Република Македонија во САД. Тој е дипломиран политиколог по меѓународни односи и дипломатија, а во моментов живее и работи во Њујорк, градот што никогаш не спие. Со нас проговори за динамиката на Њујорк, за македонските уметници што творат таму, за претставувањето на македонската култура, колку странците ја познаваат македонската музика, дали им се допаѓа...

■ Вие сте вршител на должност генерален конзул на Република Македонија во Њујорк, САД, кој важи, пред сè, за град на бизнисот. Што значи да се биде дипломат во најдинамичниот град на светот?

ТРАЈКОВ: Да се биде дипломат во најискомерцијализираниот град на светот, каде што дневно гравитираат и по 10 милиони луѓе, е голем предизвик за еден млад човек како мене. Дипломатијата, секако, има своја специфика во овој дел од светот и неспорно е секојдневна лекција за тоа како треба да се претставува една држава. Особено

Во Њујорк продефилирале многубројни македонски уметници кои ја претставувале нашата земја, но и македонски уметници што творат тука, во градот што никогаш не спие. Како конзулат помагаме во секој поглед кога можеме користејќи ги нашите дипломатски контакти за да се слушне за нивната работа насекаде во светот, па и во Њујорк, вели Трајковски.

задоволство ми причинуваат конзуларните денови кои ги поминувам со македонските иселеници, кои ги има во многу голем број на овој дел од континентот, помагајќи им за разни прашања кои ги поврзуваат со нашата земја.

Кога ја работиш работата што ја сакаш, ништо не е тешко. Македонија е мала земја, но многу голема во споредба со тоа колку нуди на секое поле, па затоа ние дипломатите треба да ја претставиме во најдобро светло.

■ Покрај конзуларната работа, дали сте дел од организирање настани или манифестации и гостувања во Македонскиот културен центар во Њујорк?

ТРАЈКОВ: Една од целите на македонскиот конзулат во Њујорк е промоција на македонската култура и традиција на овој дел на САД, но, секако, и промоција на ресурсите што ги поседува Република Македонија. Македонскиот културен центар е едно културно катче кое во соработка со Министерството за култура им помага на македонските автори да се промовираат. Во Центарот се одржуваат настани, а Конзулатот секогаш помага во нивната реализација и промоција. Лично го поддржувам секој проект и сметам дека е повеќе од потребен ваков центар, но, исто така, голема предност за нашата држава е што го поседува во овој милионски град.

■ Во овој град работат многу македонски уметници: Дуке Бојациев, Владимир Василевски-Четкар, Горазд Поповски... Дали соработувате со нив во смисла на промоција на македонските уметници, нивната музика, уметност?

ТРАЈКОВ: Примарната дејност на еден Генерален конзулат, пред сè, е грижата за македонските граѓани без разлика каде се наоѓаат во светот и

што работат. Ние како дипломатско претставништво во секој поглед се трудиме да им помогнеме на нашите граѓани да ги претстават своите достигнувања и ревностно да го донесат своето дело пред публиката. Мене како дипломат, претставник пратен од нашата земја, особена гордост и чест ми е кога ќе го слушнам Четкар како ја поздравува публиката на македонски, како Дуке Бојациев свири во името на Македонија, како „Карнеги хол“ ја најавува Македонската филхармонија како дел од својот репертоар итн. И не само овие имиња, во Њујорк продефилирале многубројни македонски уметници кои ја претставуваат нашата земја, но и македонски уметници што творат тука, во градот што никогаш не спие. Како конзулат помагаме во секој поглед кога можеме користејќи ги нашите дипломатски контакти за да се слушне за нивната работа насекаде во светот, па и во Њујорк.

■ Колку ја познаваат македонската култура во САД? Со оглед на тоа дека станува збор за мала држава, дали доволно сме присутни таму и дали тој конгломерат од народи што живеат во САД имаат можност да се запознаат со нашата уметност, музика, литература?

ТРАЈКОВ: Повеќе пати сум се изненадил колку странците, особено дипломатите со кои често се дружиме и приватно, ја познаваат македонската култура. Не само претставниците на земјите од Балканот, туку и пошироко. Неодамна, на едно неформално дружење со мои колеги-дипломати, во еден клуб во Њујорк, групата што свиреше вечерта како дел од својот репертоар ја имаше и антологиската „Македонско девојче“. Групата се вика „Орнаментик“, Американци што свират балканска музика, а од неодамна, со учество на поголеми настани, член е и македонскиот музичар Ристе Тевдоски, па ре-

пертоарот во делот на македонската музика е збогатен за уште неколку македонски песни.

■ Се организираат денови на македонската култура во повеќе држави во Европа, па и во САД, Австралија, Канада, гостуваат културно-уметнички друштва, концертираат Филхармонија, фолк-пејачи... Кој би бил, според Вас, најправилниот начин на претставување на македонската култура во странство?

ТРАЈКОВ: Македонската традиција и култура, гледано историски, тежат многу повеќе од историјата и културата на соседните народи на нашата држава. Задачата да ја претставиш својата култура најдобро што можеш во едно мултикултурно општество какво што е САД е многу комплексна. Тоа подразбира наоѓање најдобар начин за т.н. пробивање во милионскиот недобројлив свет. Тоа што го прави македонската влада последните неколку години со промоција на рекламни спотови на светските мас-медиуми, ни ја олеснува дополнително работата нам, дипломатите, во претставувањето на својата земја. За Охрид слушнале многумина, за Кокино интересот е голем, за Хераклеја и за Стоби се интересираат тие што се фокусираат на посета на Република Македонија од аспект на историски локалитети итн. Горд сум што можам да претставувам земја која има длабока култура и традиција, а со таа тежина останува да се одбере најдобриот начин за секојдневно да се надградува тоа. Според мене, Република Македонија е на добар пат во тоа што го избрала за начин како да се претстави, а јас лично на тоа би додал уште поагресивна медиумска кампања по примерот на Италија, Обединетите Арапски Емирати, Австралија (најдобра маркетиншка кампања за 2015 година) или прогресивната кампања на Естонија на социјалните мрежи: Фејсбук, Инстаграм, Снепчет и сл. Поддржувам уште поголем буџет за промовирање на Македонија. Ние сме земја која реално има што да понуди, без притоа да раскажуваме измислени приказни. Македонија го има сето она што ѝ е потребно на една земја за да се претстави меѓународно, да привлече туристи да ја посетат, а доказ за тоа се и посетите на странските туристи чијшто број последните пет години вртоглаво расте. ■

ПРИЈАТЕЛСТВОТО СЕКОГАШ ПОБЕДУВА И СО ВИСТИНСКИ ПРИЈАТЕЛИ СЕ НАДМИНУВААТ И НАЈТЕШКИТЕ ЖИВОТНИ МОМЕНТИ

Во детската соба на Клиниката за радиологија и онкологија годишно се хоспитализираат пет-шест дечиња со тумор на мозок во период кога примаат терапија со зрачење. Поради природата на болеста, тие на Клиниката престојуваат околу шест недели, додека трае терапијата, а потоа терапијата со цитостатици ја примаат на Клиниката за детски болести, на Одделот за онкологија. Со донации беше реновирана собата каде што тие престојуваат со цел да им се олесни престојот во болницата

Пишува | Александра М. Бунгалеvsка

Вини Пу, Пиглет и Тајгер, насмеаната и весела дружина од цртаната серија за деца „Мечето Вини Пу“ прегрната ги краси ѕидовите на единствената детска соба на Одделението за тумор на мозокот на Клиниката за радиотерапија и онкологија. Тоа е собата каде што се хоспитализираат дечињата со тумор на мозокот кога примаат терапија со зрачење. Тука децата престојуваат со своите родители.

■ Сега собата е обоена со детски цртежи, има книги, сликовници, играчки, телевизор, нов мебел, нова постелнина сè со цел да им биде поудобен престојот на децата додека се лекуваат на Клиниката за радиотерапија и онкологија – велат од Здружението на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби „Дајте ни крилја“, кое ја иницираше оваа акција за реновирање на детската соба.

Собата е реновирана со донации од неколку компании, од студентите на Факултетот за дизајн и мултимедија при Универзитетот ФОН и од учениците од скопското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“.

Во детската соба на Клиниката за радиологија и онкологија годишно се хоспитализираат пет-шест дечиња со тумор на мозок во период кога ја примаат терапијата со зрачење. Поради природата на болеста, тие на Клиниката престојуваат околу шест недели, додека трае терапијата, а потоа терапијата со цитостатици ја примаат на Клиниката за детски болести, на Одделот за онкологија.

Таа соба постои откако постои Клиниката за онкологија и радиотерапија. Вработените би сакале, ако е можно, воопшто и да не ја отвораат таа соба, но, откако собата е реновирана, признаваат дека престојот на болните деца е многу попријатен во неа.

■ Детенцето што престојува таму, не престана да се смее цело време. Навистина позитивно влијаеше реновирањето, насликаните ѕидови, сликовниците, играчките... – коментира медицинскиот персонал вработен во Клиниката.

За болничката соба да стане попријатна детска соба помогнаа и доцент д-р Милош Милосављевиќ и студентите на Факул-



тетот за мултимедија и дизајн при Универзитетот ФОН, како и учениците од „Јохан Хајнрих Песталоци“ и нивните родители.

■ Целта на образованието не е само образовниот дел, туку и воспитниот. Децата уште од мали учат да бидат хумани и да даруваат таму каде што е потребна помош – вели наставничката Марија Гавриловски.

Покрај декоративните форми, како што се бордура и тараби украсени со цветови, кои се протегаат вдолж целата соба, централното место го заземаат две мурални слики.



■ Главната порака што им ја праќаат насликаните ликови на дечињата е дека пријателството секогаш победува и дека со вистински пријатели се надминуваат и најтешките животни моменти. Проценувме дека познатиот цртан лик Вини Пу и неговите пријатели се најадекватни за вакво нешто – вели професорот Милосављевиќ.

Студентите што ја уредуваа собата, пред да почнат имале предвид дека, сепак, се работи за болница.

■ Затоа внимававме со комбинацијата на боите да внесеме многу позитивна енергија – вели Милосављевиќ.

Самиот процес на сликање траел три работни дена.

Во изработката учествуваа апсолвентките на Факултетот за дизајн и мултимедија од Универзитетот ФОН: Елена Богдановска и Ангелина Кичукова и студентките од втора година Дијана Јанковиќ и Сара Блажевска. Исто

така, на акцијата ѝ се приклучи и психологот Александра Тодоровска, која волонтираше заедно со студентите.

Целиот труд претставува заедничка ликовна творба координирана од менторот Милосављевиќ.

Ним декорирањето на собата на Клиниката за онкологија и радиотерапија не им е прво вакво дело. Досега тие учествувале и во други акции. Претходно го украсиле и живеалиштето на нилските коњи во скопската Зоолошка градина.

■ Најдобра проверка на теоретското знаење кое го добиваат студентите во текот на редовната настава е негово практично имплементирање. Во зависност од карактерот на настанот, секогаш се ангажираат студенти од соодветниот факултет под менторство на наставниот кадар. Универзитетот ФОН во текот на оваа академска година направи многу настани со кои



им помогна и на студентите и на пошироката јавност во подигнувањето на јавната свест на многу различни теми, како, на пример, „Меѓународен ден за борба против рак на дојка“, „Образование по мерка - социјална инклузија на децата со посебни потреби“, „Предизвик на говорникот“ - ораторски вечери на кои се натпреваруваа и студенти со посебни потреби под исти правила и услови како и останатите оратори – вели проф. д-р Александра Србиновска-Дончевски од ФОН.

Оттаму додаваат дека веќе имат целосно подготвен план за низа вакви и слични акции и за наредната академска година.

■ Но, и покрај планираните настани, секогаш оставаме простор за спонтаност бидејќи за нас е невозможно да се игнорираат хуманитарните настани. Целиме кон етичко и одговорно однесување – вели проф. д-р Србиновска-Дончевски. ■



Втора победа на „Макфест“ за младата струмичанка Александра Јанева. Овој пат победата ѝ ја донесе песната „За сто години“, од истите автори со кои пред три години како дебитант дојде до првата статуетка. Во нејзини раце замина и наградата што за многумина е поважна од првото место, признанието за вокална интерпретација „Драган Каранфиловски-Бојс“.

покомплетна визија за композицијата, а воедно и за интерпретацијата. Секојдневно работам на усовршување и напредокот го гледаат и коментираат сите што будно ме следат уште од самиот

ПОЧНАВ ДА ПЕАМ ПРЕД ДА НАУЧАМ ДА ЗБОРУВАМ

Пишува | Марина Косићовска

Дел од публиката ја запозна Александра и преку шоуто за таленти „Сите наши песни“ на Македонската радио-телевизија, на кое, исто така, беше една од победничките.


Приватно, таа е студентка на Стоматолошкиот факултет во Скопје, а слободното време обожава да го поминува со

најблиските луѓе, како што вели, да се ислушаат и посветуваат меѓусебно. Ги обожава часовите по пеење, настапите во живо и прошетките во природа.

Вели дека секојдневно работи на себе за да биде подобар вокал и пејач, а позитивната енергија е тоа што ја храни секојдневно.

Тимот што победува не се менува. Со Ристо Самарџиев и со Владимир Дојчиновски повторно го освоивте „Макфест“. Што беше различно овојпат?
ЈАНЕВА: Тргувајќи од себе, многу нешта се поразлични.

2013 беше година на дебитирање на фестивал и првично запознавање со пошироката македонска публика. По три години и тројцата веќе многу подобро се познаваме карактерно и според тоа имавме една поголема,



почеток, така што верувам дека годинава им сервирав едно далеку посигурно и позрело издание од пред три години.

Рече дека неколку дена претходно си претчувствувала дека ќе победиш?

ЈАНЕВА: На првата полуфинална вечер некако не се чувствував најдобро, тоа влијаеше и на самата интерпретација. И обично кога имам грутка во грлото, плачам, се нервирам или сум превозбудена во текот на целиот ден, а, напротив, ми се случуваат многу убави работи. Суеверие или не, ми се случило многу пати (се смее).

Колку ти значи другата награда, онаа за вокална интерпретација „Драган Каранфиловски-Бојс“?

ЈАНЕВА: На интерпретацијата работам секојдневно, таа награда ми е најголемо признание како пејачка и затоа можам да кажам дека ми е најдрага. И, секако, уште повеќе ме радува тоа што публиката уште еднаш ги почувствува енергијата и емоцијата, и реагираше позитивно.

Позната си по моќните вокални настапи, но и дека најчесто баладите се твојот избор. Зошто секогаш ги избираш токму нив?

ЈАНЕВА: Веројатно таква ми е бојата на гласот, песочна, мал-

ку меланхолична, погодна за доловување балади и приказните во нив. Нормално, влијание има и соул-музиката од светската сцена, но и кога ме коментираат, во очите на публиката во секое мое движење има прилив на емоции.

Ти си една од победничките и на шоуто „Сите наши ѕвезди“. Сметаш ли дека тоа беше вистинскиот начин на промоција на твојот талент?

Јанева: Од маркетиншки аспект, не сум сигурна дека беше вистинскиот затоа што многумина немаа слушнато за шоуто и ги гледаа снимките откако тоа веќе беше завршено. Но, како искуство со оркестарот на МРТВ,

Секојдневно работам на усовршување и напредокот го гледаат и коментираат сите што будно ме следат уште од самиот почеток

запознавањето и дружењето со другите натпреварувачи, беше навистина огромна предност.

Студентка си на Стоматолошкиот факултет, што те привлече да ја одбереш токму таа професија? Со која љубов ќе продолжиш понатаму, музиката или медицината?

ЈАНЕВА: Од мала сакав да ги гледам и им се восхитував како ја работеа својата работа, и тоа искрено ме натера да се запишам на тој факултет. Освен музиката како најака страна и омилено хоби, за ни една друга работа не сум потполно одлучна, но веќе како студент на трета година сигурно си ја засакав професијата. Многу фактори играат улога, времето ќе покаже каде ќе бидам повешта.

Која е твојата најголема животна страст, покрај музиката и медицината?

ЈАНЕВА: Почнав да пеам пред да научам да зборувам, на само 1 година и 2 месеци, така што немам поголема страст од музиката.

Што правиш секојдневно за да се подобриш самата себе, да бидеш подобар човек, да водиш поквалитетен живот?

ЈАНЕВА: Ја негувам својата личност, се дистанцирам од негативни луѓе и негативни вибрации и се фокусирам на тоа што ми е важно и потребно во животот.





ЛУТРАКИ, ПРИРОДНИОТ БИСЕР ОД ВРЕМЕТО НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

Безброј природни водопади и природа од која застанува здивот. Лутраки е познато село уште од времето на Александар Македонски. Со околу 2.000 жители, ова живописно место со уникатна околина и со безброј природни водопади е одалечено на само 100 км од градот Солун. Местото изобилува со бујна вегетација, манастири, потоци и многубројни места совршени за прошетка и планинско пешачење.

Пишува | Кристијана Николова Кузмановски

Тука е и прочуената бања „Лутраки“, која располага со природна изворска термална вода со лековити својства, која е и една од најпродаваните изворски води во амбалажа во цела Грција, позната како „лутра“.

Изворската вода содржи елементи што им годат на сите органи и ткива. Преку магнезиумот што го содржи се предизвикува ре-

лаксација на мазните мускулни влакна, а со тоа доаѓа до намалување на крвниот притисок, се решаваат проблемите со зголеменото мокрење, а се олеснува и кршењето камен или песок во жолчката и во бубрезите.

Базените и водопадите се наоѓаат на само два километра од повеќето хотелски капацитети. Големiot базен зафаќа површина од 25 метри ширина и 50

метри должина, а помалиот е длабок само еден метар и е долг 10 метри, широк е 30 метри и е совршен за сите возрастни групи. Во базените со термални води во сопствена режија се плаќа по три евра за цел ден.

Течењето на топлиите и на студените води заедно со богатството

со флора му дава на овој регион уникатна убавина, а во далечната 1920 година за првпат е прогласен за природна бања.

Иако топлиите бањи со температура на водата од 37 до 38 Целзиусови степени се посетени во текот на целата година, најголемиот благодат за вашето

тело се постигнува токму кога температурата на воздухот е пониска. Затоа и ова мало место и лековитата вода на термалните извори се наоѓаат меѓу најпопуларните понуди во македонските, но и во сите балкански туристички агенции.

Водите се лековити и се препорачуваат за болни од ревма, ишијас, бронхитис, нервоза, дерматолошки и гинеколошки проблеми, како и циркулативни и респираторни нарушувања.

Лековитите својства на водата може да се искористат и преку терапија со кал. Ефектот е вистински мевлем за кожата.

За да стигнете до Лутраки со свое возило треба да поминете околу 240 километри пат. Што значи дека за гориво би требало да платите некаде околу 1.500 денари.

Цените во поелитните хотелски капацитети за две ноќевања за двајца со појадок во приватна режија се околу 100 евра, но ако најдете на попуст може да поминете со 55 евра. За дете од пет до 12 години се доплаќа по седум евра по ноќевање со појадок со дополнителен кревет во собата. До пет години е бесплатно.

А ако направите аранжман преку агенција за две ноќевања би ве чинело: 59 евра со поаѓање од Битола, 69 евра со поаѓање од Скопје. За трето лице во трикреветна соба се доплаќа 49 евра. Едно дете од две до 14 години во трокреветна соба – 49 евра за Второ дете од две до 14 години во трикреветна соба се плаќа 39 евра. Во цената е вклучен и превоз. За сопствен превоз се одбива 15 евра. Цените се без патничко осигурување, кое доколку го сакате се доплаќа од 130 до 200 денари, во зависност од тоа преку која агенција ви е аранжманот.


Овде посетителот може да ги комбинира минералната топла вода во базените со планинарење, посета на уникатната пештера или со убавините на планината Ворас (Кајмакчалан).



Навистина е несекојдневно место каде што може да се помине убав викенд, а доказ за тоа е и фактот што туризмот во ова место значително се развива од 1992 година, па до денес. Околината на Лутраки и забавата што ја нудат трговските капацитети, како и љубезноста на жителите само придонесуваат за целосно доживување и користење на ова несекојдневно уникатно парче на земјата.

Сепак, за тие што не се големи обожаватели на природата, Лутраки има голем број ресторани, продавници и кафетерии. Угостителите организираат и забави и музика во зависност од желбата на посетителите, односно се подготвуваат вечерни дружења во чест на земјата од која доаѓаат туристите. Во некои ресторани се подготвува и храна од родниот крај на посетителот со цел да се остави впечаток и да се вратите пак. Не е далеку, а е вистински рај. Со добра организација, би можело секој да си дозволи да го посети. Велат дека ако еднаш стапнете на Лутраки нема да сакате да си заминете. Посетете го ова живописно место и уживајте во бањите, вистински бисер на природата! ■





КАКВА ОБЛЕКА ВИ ПРИЛЕГА СПОРЕД ОБЛИКОТ НА ТЕЛОТО

За жал, не можеме да влијаеме на обликот на телото, но можеме да одбереме гардероба која најдобро ќе ни прилега според градбата на телото. Многу луѓе често одбираат несоодветна гардероба, па во неа изгледаат преслабо, предебело, превисоко, прениско, нескладно

Постојат различни облици на телото, па ако сакате да ги истакнете своите предности или да ги скриете

недостатоците, прво мора да одредите каков тип на тело имате и која облека најмногу ќе ви прилега.

ОБЛИК НА ПЕСОЧЕН ЧАСОВНИК

Кај овој облик на телото се нагласени градите и колковите, а обемот на половината е тенок. Овој облик се смета за најпожелен поради женствените атрибути. За оваа градба, едноставноста е најдобар избор. Едноставни маици со деколте и ракави со должина до средината на подлактицата се добар избор. Избегнувајте

слоеви во облекувањето и носете ремени за да го нагласите обемот на половината. Одбирајте убаво скроени и струкирани палта, јакни и капуту, а најдобра должина е таа што завршува над колковите. За вас совршено здолниште е тоа што завршува во должина на коленото. Добро ви прилегаат и тесни панталони или такви што ја следат линијата на телото. Избегнувајте широка облека, но и премногу тесна. Добро ќе ви прилегаат маици со ве-израз.



ТРКАЛЕЗЕН ОБЛИК НА ТЕЛОТО

Кај овој облик обемот на половината е поизразен од градите и од колковите, а предност се убавите нозе и складната пропорција меѓу лицето, вратот и градите. Одберете облека што ќе ги нагласи вашиот врат, раменици, раце и нозе, што ќе даде елегантен тон, витост, па и младоликост. Бидејќи имате тркалезен облик на телото, целта е да се истакне горниот дел од телото. Тоа значи дека треба да создадете обем на половината што го немате, а тоа може да го постигнете со струкирани јакни и палта. Вам ви прилегаат и асиметрични фустани од кремасти ткаенини, јакни и лелеави ракави. Добро ви прилегаат панталони со тесен, рамен или трапезен крој, секако во комбинација со чевли со потпетица. Одберете фустани со набор околу половината кои ќе го сокријат stomакот, а должината на здолништето треба да биде до средина или малку над коленото.



АТРАКТИВНО


ОБЛИК НА ТРИАГОЛНИК

Кај овој облик предност се убавите, обликувани нозе, тенката половина и привлечните колкови. Горниот дел на телото е виток, но поради широките колкови треба да избегнувате тесни маици и кошули бидејќи тие само ќе го нагласат долниот дел од телото. Облекувајте се во слоеви. Ви прилегаат полудолги ракави, широки јакни, долги трапезни панталони кои даваат добра рамнотежа и складност во долниот дел на телото. Носете ги со високи потпетици. Одбирајте јакни, маици со ве-израз и интересен накит за визуелно да го продолжите вратот. Избирајте темни нијанси на панталони. Од здолништа за вас се препорачливи тие со крој во форма на А, кој лесно паѓа и ја нагласува тенката половина. Добро ќе ви прилегаат и тесни здолништа.



ОБЛИК НА ПРЕВРТЕН ТРИАГОЛНИК

Овој облик на телото го красат широки раменици, тесна половина и убави нозе. Ако сакате да ги покажете нозете во панталони, секогаш комбинирајте со туника која ќе го прекрие задникот. Убаво прилегаат широки јакни и длабок ве-израз бидејќи тие помагаат да се ускладат горниот и долниот дел на телото. Избирајте едноставни модели, без набори, а ако сакате поженствени модели, одберете кремасти ткаенини или, пак, маици со лелеави ракави. Тоа ќе им даде на рамениците нежен и женствен изглед. Избирајте фустани со нагласена половина и панталони со лелеав крој за да имате рамнотежа меѓу долниот и горниот дел на телото. Добро ќе ви стојат долги и лелеави здолништа и здолништа со крој во форма на А. ■



Име:
Марион Котијар

Родена:
30 септември 1975 година,
Франција


Професија:
актерка

Сопруг:
Гијом Кане

Срамежлива, осамена и меланхолична, вака холивудската актерка Марион Котијар се опишува дека била како дете. Глумата ја засакала благодарение на нејзиниот татко, кој бил актер и пантомимичар. Во 2007 година, Котијар се омажи за францускиот глумец и режисер Гијом Кане, а во 2011 година им се роди синот Марсел.

Котијар се прослави со филмската биографија на Едит Пјаф, „Живот во розово“, во која ја игра улогата на Пјаф, за која е наградена со „Оскар“. Котијар, која е позната по длабокото поистоветување со ликовите што ги глуми, за потребите на таа улога ги избричила веѓите и дел од косата, а секој ден поминувала по пет часа во одделот за шминка.

Според нејзиното признание, осум месеци по снимањето на филмот, таа не можела да се ослободи од ликот на Пјаф, дури обидувајќи се да се прочисти со помош на шаманска сесија на Мачу Пикчу. Котијар глумела во повеќе филмови, како: „Живот во розово“, „Два дена, една ноќ“, „Бетмен“..., а во последно време актерката е во центарот на вниманието најмногу поради наводната афера со актерот Бред Пит, токму поради снимањето на филмот „Пет секунди тишина“ во кој таа игра заедно со згодниот актер. ■



Поголеми | К.Н.К.



LED BAY LIGHT - LOTUS
Full Range Industrial Lighting Solutions
Power: 40W - 230W




info@lps.mk | www.lps.mk
+389 2 313 11 13

impuls **SHEENLY**
www.i-impuls.com.mk www.sheenly.com

Quehenberger | Drexelmaier | Alkaloid
Granit | KAM | Tinex | Blizoo





СО МАЛИ ТРИКОВИ ПОСТИГНЕТЕ ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ ВО ДОМОТ

Перничиња, украси, полица, мали парчиња мебел... сите тие му даваат посебен белег на домот и се одличен начин нешто да промените или, едноставно, да го освежите мебелот.

Уредувањето на домот не мора да подразбира драстични промени.

Понекогаш, само нови завеси или неколку перничиња може да внесат свежина и сосема да го променат изгледот на просторијата.

Ви откриваме неколку мали тајни кои ќе ви помогнат да го преуредите просторот без многу труд, а промените, сепак, да се впечатливи и интересни.

ПЕРНИЧИЊА ВО ПАР

Четири перничиња секогаш изгледаат подобро од две. Изберете два пара со различни бои и со различна големина.

ТАПЕТИ ЗА РАЗИГРАНОСТ

Старите врати на плакарите може да ги освежите со фолии или со тапети, а истото може да го направите и со задната страна на некоја стаклена комода, која одлично ќе изгледа и ќе внесе разиграност во домот.

ЗАВЕСИ ЗА СВЕТЛИНА

Завесите имаат посебна улога во секоја просторија. Колку се поедноставни и посветли, толку понежно и поубаво изгледаат, а и полесно ја пропуштаат надворешната природна светлина. Изберете завеси со светли, пролетни бои и внесете зрак светлина во просторот.

ЦВЕЌЕ ВО АГОЛОТ ЗА ТОПЛИНА И ЗА ЖИВОСТ

Зелените растенија даваат посебно чувство на живост и на топлина, и претставуваат одличен декор за дневни соби, особено ако имате доволно место, па може да си дозволите и поголемо цвеќе. ■




ЗОШТО ТРЕБА ДА ЧУВАТЕ ПАПАГАЛ?

Доколку живеете во стан, а, сепак, сакате да имате домашен миленик, тогаш чувањето папагал е одличен избор за вас

Папагалите имаат голем капацитет за учење, што ги прави многу посебни. Нема да помине долго, а вашето папагалче ќе почне да си го изговара името или некои зборови. Сè што треба да направите е да му се обраќате со името и често да му зборувате. Тоа е една од најголемите предности во однос на другите домашни миленици, како кучињата или мачките. Сè што треба да правите е дневно чистење на кафезот, кое не одзема повеќе од пет до 10 минути, како и менување храна и вода за пиење. Тие, исто така, и брзо се тренираат.

Папагалите можат да бидат многу друштвени доколку ги извежбате. Ќе уживаат играјќи си со вас. Уште една голема предност е што храната за птици воопшто не е скапа, а со храната можете да комбинирате малку јаболко, свежа зелка, морков, варени јајца, леб...

Важно е и тоа што кафезите за малите папагали воопшто не зафаќаат простор. Поставете го кафезот на место каде што папагалот би можел секогаш да има друштво во текот на денот. Сакаат музика, секако не прегласна. Зависи од видот, но папагалите се едни од милениците што имаат најдолг животен век. Па, доколку сакате милениче што ќе го чувате и сакате со години, папагалот е вистински избор. ■



БИСЕРЕН ЃЕРДАН

Ливчињата на ова растение личат на низа бисери, а потекнува од југозападна Африка. Лесно се одгледува ако се придржувате на основните правила за одгледување сукуленти, а тоа е минимално заливање со вода бидејќи овие растенија се создадени за суша. Подоброе е премалку отколку премногу вода, бидејќи кога ќе почне да гние, тешко ќе го спасите. Додека е во период на растење и го чувате надвор, заливајте го еднаш седмично и никако не дозволувајте да остане вода во подлошката. Во зима, кога е внатре, заливајте го на секои 15 дена.

Во период кога температурата е повисока од пет Целзиусови степени и во текот на целото лето чувајте го надвор, но избегнувајте го директното пладневно сонце. Во текот на зимата ставете го во просторија што не е многу затоплена и нека биде изложено на светлина. Се размножува едноставно, со легнати гранчиња. Покрај саксијата со постојното растението ставете ја саксијата во која сакате да посадите ново растение, полегнете неколку гранчиња со ливчиња врз земјата и покријте ги ливчињата со малку земја. Полејте го со вода и за седум до десет дена ќе пушти коренчиња. Важно е да го чувате надвор од досегот на деца и на домашните миленичиња бидејќи сокот што се наоѓа во ливчињата е отровен. ■

Иако Франција има најнизок коефициент во светските обложувалници за да стигне до самата завршница, статистиката покажува дека ја освоила титулата на двете последни големи натпреварувања што ги организира - Светското првенство во 1998 година и Европското првенство во 2000 година - па, оттука е и фаворитската улога што ја има

ПОЧНУВА ФУДБАЛСКАТА ТРЕСКА ВО ЕВРОПА

ФРАНЦИЈА И ГЕРМАНИЈА

ТОП ФАВОРИТИ ЗА ОСВОЈУВАЊЕ НА ЕП 2016

Подготвил
Бојан Момировски

Првпат речиси половина Европа ќе учествува на Европското првенство во фудбал, кое оваа година се одржува во Франција од 10 јуни до 10 јули. Домаќинот предвиде јубилејниот, 15. европски шампионат да се игра на 10 стадиони, што е најмногу во досегашната 56-годишна историја.

Дваесет и четири репрезентации или вкупно 552 фудбалери придружени со можеби исто толкав помошен кадар, селектори, тренери, лекари, физиотерапевти, ќе бидат во центарот на вниманието на европската, но, секако, и на светската јавност. Големи фудбалски ѕвезди ќе бидат дел од овој европски шампионат. Секоја репрезентација во својот состав има по едно име околу кое сè се врти.

Едно Европско првенство не може да се замисли без фудбалери од калиброт на Кристијано Роналдо, Златан

Ибрахимовиќ, Џици Буфон, Андрес Иниеста, Месут Озил, Томас Милер, Антоан Гризман, Пол Погба, Икер Касилјас... Овие фудбалери ќе се обидат да стигнат до самиот врв и да се закитат со европската титула. Некои од нив веќе ја почувствувале радоста од искачувањето на највисокото место на пиедесталот. Роналдо е најскапиот фудбалер во ова море од ѕвезди и неговата цена на пазарот достигнува и до 150 милиони евра. По неуспехот во 2004 година, кога Португалија како домаќин загуби во финалето од Грција, првата виолина на Реал Мадрид најавува бескомпромисна битка на теренот во обидот првпат да стигне до европската титула.

Меѓутоа, за тоа се прашува и домаќинот. Иако Франција има најнизок коефициент во светските обложувалници за да стигне до самата завршница, статистиката покажува дека ја освоила титулата на двете последни големи натпреварувања што ги организира - Светското првенство во 1998 година и Европското првенство во 2000 годи-

на - па, оттука е и фаворитската улога што ја има. Селекторот Дидие Дешамп создаде репрезентација што функционира како тим, со големи фудбалери кои допрва треба да станат светски ѕвезди и кои се гладни за успех.

Актуелниот светски шампион Германија веќе неколку децении е на врвот на фудбалот. Целата нација и симпатизерите на „панцирите“ посакуваат обединување на титулите и покорување на цела Европа. Создадена е една генерација фудбалери што веќе функционираат заедно на неколку големи натпреварувања и селекторот Јоаким Лев без поголеми потреси во составот и со играчи на кои безрезервно им верува ќе се обиде да стигне до пехарот.

Титулата ја брани Шпанија, која пред четири години на Европското првенство во Полска и Украина беше неприкосновена и убедливо ја доби титулата. Тоа фактички беше одбрана на титулата од првенството во 2008 година, со што стигна до третиот трофеј во истори-

јата. На Европското првенство во Франција, „црвената фурија“ ќе се обиде да стигне до неверојатен резултат и три пати еднopoдpyгo да ја освојува европската титула. Искусниот волк на клупата Висенте дел Боске на ова натпреварување се реши да повика фудбалери со големо меѓународно искуство. Иниеста, Рамос, Касилјас, Силва ќе треба да бидат столбот во составот на Шпанија, кои помогнати од младите и надежни играчи од светски калибар ќе се обидат да стигнат и до историската и рекордна четврта титула на шампионатот на стариот континент.

Франција како домаќин на 15. Европско првенство се очекува да ги урне сите рекорди по гледаност и посета на стадионите. Француската фудбалска федерација очекува посета од повеќе од 15 милиони навијачи, симпатизери и туристи. Овој шампионат ќе

го пренесуваат околу 150 национални телевизии во целиот свет. Приливот на средства во касата на федерацијата и во буџетот на Франција се очекува да биде поголем од една милијарда евра.

За да помине сè во најдобар ред и да се осигури безбедноста на секој актер или посетител на Франција за време на Европското првенство, ќе бидат ангажирани повеќе од 200.000 специјалци, војници и агенции за обезбедување. Државата доби отворена понуда и помош од неколку светски разузнавачки служби за да се спречи каков било обид за тероризам.

Во периодот од 10 јуни до 10 јули сè е во знакот на фудбалот во Европа. И државите што немаат своја репрезентација и не успеаја да се квалификуваат се подготвуваат за 15. Европско првенство.



ИГОР АНГЕЛОВСКИ:
БЕЛГИЈА МОЖЕ ДА
ИЗНЕНАДИ

Според мене, фаворит за титулата на ова Европско првенство е токму домаќинот Франција. Статистиката не мора да игра никаква улога, но понекогаш е многу важна. Репрезентацијата на Франција на последните два големи фудбалски настани, Светското првенство во 1998 година и две години подоцна на Европскиот шампионат, ја освои титулата. Селекторот Дидие Дешамп создаде вистински колектив. Се откажа од неколку светски ѕвезди во составот, но создаде екипа која може да игра против секого. Според мене, Пол Погба ќе биде вистинска ѕвезда на првенството и ќе докаже дека е играч од светски калибар. Репрезентација што може да приреди изненадување и да го освои Европското првенство е Белгија, а кругот на фаворити го затвораат актуелните европски и светски шампиони - репрезентациите на Шпанија и на Германија, вели селекторот на македонската фудбалска репрезентација Игор Ангеловски за „Република“.

ИЛЧО ГОРГИОСКИ:
ИТАЛИЈАНЦИТЕ ПРАВАТ
ГОЛЕМИ РЕЗУЛТАТИ КОГА
НАЈМАЛКУ СЕ ОЧЕКУВА



Фаворити се Франција и Германија, од тие две репрезентации ќе се бара и ѕвездата на првенството. Белгија затоа што има убава приказна со репрезентација, затоа што создаде репрезентација која по постот од 12 години се врати на европската и на светската сцена и се вивна во самиот врв на репрезентации на кои може со сериозност да се смета за највисок дострел. Италија е репрезентација која низ историјата покажа дека е силна кога малкумина го очекуваат тоа и на ова првенство јавноста има помали очекувања од неа, но Италијанците се селекција што може да направи големи резултати кога најмалку се очекува, прогнозира претседателот на ФФМ за „Република“.

ГОРАН ПАНДЕВ:
ДОМАЌИНОТ Е ГЛАВЕН
ФАВОРИТ



Главен фаворит, според мене, е домаќинот Франција. Мислам дека имаат хомогена екипа, колективот е во прв план, а не поединецот. Многу важно за Франција е тоа што младите фудбалери од тимот, како Пол Погба и Антоан Гризман, се носители на играта, желни за докажување, полни со енергија и несомнено поседуваат квалитет. Екстра класа се и Германците, кои од секогаш биле на самиот европски и светски врв. Неблагодарно е да се прогнозира кој играч може да блесне на овој шампионат бидејќи во Франција ќе биде собран самиот светски крем на фудбалери, вели капитенот на македонската фудбалска репрезентација Горан Пандев за „Република“.



Стад де Бордо

град: Бордо
капацитет: 42.000
натпревари: 5



Стад де Тулуз

град: Тулуз
капацитет: 33.000
натпревари: 4



Пјер Мороа

град: Лил
капацитет: 50.000
натпревари: 6



Велодром

град: Марсеј
капацитет: 67.000
натпревари: 6



Алианц Ривиера

град: Ница
капацитет: 36.000
натпревари: 4



Боларт-Делесис

град: Ленс
капацитет: 38.000
натпревари: 4



Жофроа Гишар

град: Сент Етјен
капацитет: 42.000
натпревари: 4




Стад де Лумиере

град: Лион
капацитет: 59.000
натпревари: 6



Парк на принцовите

град: Париз
капацитет: 48.000
натпревари: 5



Стад де Франс

град: Париз
капацитет: 80.000
натпревари: 7

ЕП 2016 РАСПОРЕД НА НАТПРЕВАРИ

ГРУПА А

датум	натпревар	стадион	почеток	резултат
10 јуни	Франција - Романија	Стад де Франс	21:00	:
11 јуни	Албанија - Швајцарија	Боларт-Делелис	15:00	:
15 јуни	Романија - Швајцарија	Парк на принцовите	18:00	:
15 јуни	Франција - Албанија	Велодром	21:00	:
19 јуни	Романија - Албанија	Стад де Лумиере	21:00	:
19 јуни	Швајцарија - Франција	Пјер Мороа	21:00	:

ГРУПА Б

датум	натпревар	стадион	почеток	резултат
11 јуни	Велс - Словачка	Стад де Бордо	18:00	:
11 јуни	Англија - Русија	Велодром	21:00	:
15 јуни	Русија - Словачка	Пјер Мороа	15:00	:
16 јуни	Англија - Велс	Боларт-Делелис	15:00	:
20 јуни	Русија - Велс	Стад де Тулуз	21:00	:
20 јуни	Словачка - Англија	Жофроа Гишар	21:00	:

ГРУПА Ц

датум	натпревар	стадион	почеток	резултат
12 јуни	Полска - Северна Ирска	Алианц Ривиера	18:00	:
12 јуни	Германија - Украина	Пјер Мороа	21:00	:
16 јуни	Украина - Северна Ирска	Стад де Лумиере	18:00	:
16 јуни	Германија - Полска	Стад де Франс	21:00	:
21 јуни	Украина - Полска	Велодром	18:00	:
21 јуни	Северна Ирска - Германија	Парк на принцовите	18:00	:

ГРУПА Д

датум	натпревар	стадион	почеток	резултат
12 јуни	Турција - Хрватска	Парк на принцовите	15:00	:
13 јуни	Шпанија - Чешка	Стад де Тулуз	15:00	:
17 јуни	Чешка - Хрватска	Жофроа Гишар	18:00	:
17 јуни	Шпанија - Турција	Алианц Ривиера	21:00	:
21 јуни	Чешка - Турција	Боларт-Делелис	21:00	:
21 јуни	Хрватска - Шпанија	Стад де Бордо	21:00	:

ГРУПА Е

датум	натпревар	стадион	почеток	резултат
13 јуни	Ирска - Шведска	Стад де Франс	18:00	:
13 јуни	Белгија - Италија	Стад де Лумиере	21:00	:
17 јуни	Италија - Шведска	Стад де Тулуз	15:00	:
18 јуни	Белгија - Ирска	Стад де Бордо	15:00	:
22 јуни	Италија - Ирска	Пјер Мороа	21:00	:
22 јуни	Шведска - Белгија	Алианц Ривиера	21:00	:

ГРУПА Ф

датум	натпревар	стадион	почеток	резултат
14 јуни	Австрија - Унгарија	Стад де Бордо	18:00	:
14 јуни	Португалија - Исланд	Жофроа Гишар	21:00	:
18 јуни	Исланд - Унгарија	Велодром	18:00	:
18 јуни	Португалија - Австрија	Парк на принцовите	21:00	:
22 јуни	Исланд - Австрија	Стад де Франс	18:00	:
22 јуни	Унгарија - Португалија	Стад де Лумиере	18:00	:

Сабота 25 јуни, 15:00 | стадион Жофроа Гишар

1. место ГРУПА А 2. место ГРУПА Ц

Сабота 25 јуни, 18:00 | стадион Парк на принцовите

1. место ГРУПА Б 3. место ГРУПА А/Ц/Д

Сабота 25 јуни, 21:00 | стадион Боларт-Делелис

1. место ГРУПА Д 3. место ГРУПА Б/Е/Ф

Недела 26 јуни, 15:00 | стадион Стад де Лумиере

1. место ГРУПА А 3. место ГРУПА Ц/Д/Е

Недела 26 јуни, 18:00 | стадион Пјер Мороа

1. место ГРУПА Ц 3. место ГРУПА А/Б/Ф

Недела 26 јуни, 21:00 | стадион Стад де Тулуз

1. место ГРУПА Ф 2. место ГРУПА Е

Понеделник 27 јуни, 18:00 | стадион Стад де Франс

1. место ГРУПА Е 2. место ГРУПА Д

Понеделник 27 јуни, 21:00 | стадион Алианц Ривиера

2. место ГРУПА Б 2. место ГРУПА Ф

1/4-ФИНАЛЕ Четвртот 30 јуни, 21:00 | стадион Велодром

ПОБЕДНИК 1 ПОБЕДНИК 3

1/4-ФИНАЛЕ Петок 1 јули, 21:00 | стадион Пјер Мороа

ПОБЕДНИК 2 ПОБЕДНИК 6

1/4-ФИНАЛЕ Сабота 2 јули, 21:00 | стадион Стад де Бордо

ПОБЕДНИК 5 ПОБЕДНИК 7

1/4-ФИНАЛЕ Недела 3 јули, 21:00 | стадион Стад де Франс

ПОБЕДНИК 4 ПОБЕДНИК 8

1/2-ФИНАЛЕ Среда 6 јули, 21:00 | стадион Стад де Лумиере

ПОБЕДНИК 1 ПОБЕДНИК 2

1/2-ФИНАЛЕ Четвртот 7 јули, 21:00 | стадион Велодром

ПОБЕДНИК 3 ПОБЕДНИК 4

ФИНАЛЕ

Недела 10 јули, 21:00 | стадион Стад де Франс

ВРЕМЕРЛОВ

■ 10 јуни 323 година пр.н.е.

Во Вавилон починал Александар Трети Македонски, крал на Македонија, еден од најголемите војсководители и освојувачи на сите времиња. Роден е во Пела на 20/21 јули 356 година пр.н.е., а е син на Филип Втори Македонски и на Олимпија. На 10 или 11 јуни 323 година пр.н.е. Александар починал само еден месец пред да наполни 33 години. Постојат различни теории за причините на смртта. Некои сметаат дека Александар бил отруен, други дека починал по пијанствата претходните денови, а трети веруваат дека починал од маларија од која се има заразено во 336 година пр.н.е.

■ 12 јуни 1946 година

Одигран е фудбалски натпревар за првиот повоен шампион на Македонија помеѓу Победа и Македонија (2:1). Притоа е остварен и првиот фудбалски радиопренос на Радио Скопје со коментар на Коле Чашуле.

■ 13 јуни 1943 година

Починал Кочо Рацин, македонски книжевен деец и комунистички активист, најпознат по својата поезија. Се смета за еден од основоположниците на современата македонска литература, а неговата стихозбирка „Бели мугри“ (Загреб, 1939) претставува едно од најзначајните поетски дела во македонската современа литература. Освен со поезија, Рацин се занимавал и со проза, а напишал и неколку значајни трудови од областа на историјата, филозофијата и литературната критика.

■ 15 јуни 1882 година

Во Кратово е роден Павел Шатев, истакнат македонски револуционер и анархист, член на Гемичиите и еден од солунските атентатори. Подоцна станува еден од основачите на ВМРО (Обединета), а по ослободувањето на Македонија - прв министер за правосудство. Бил и слободен сидар.

АВТОР: НИКОЛА ПЕТ- КОВСКИ	ХОЛИ- ВУДСКИ АРТИСТ	СОСТОЈБА ПРЕДИЗВИ- КАНА СО КАРАЊЕ	ПЛОТ, ОГРАДА	НАРОДНО ЖЕНСКО ИМЕ	СУДСКИ ЗАВЕ- РУВАЧ НАДРИ- УМЕТНОСТ	Н	НЕСТРУЧ- НАК ДРЖАВА ВО ЕВРОПА	Д	ЗАДЕН ДЕЛ ОД ГЛАВАТА (МН.)
СКАМЕНЕТ ФОСИЛ НА РАК									
СОПТА ГРОЗЈЕ И ВИНО ОД НЕГО									
ЧОВЕК КОЈ НА- РАЧУВА НЕШТО									
ПРИСТА- НИШТЕ ВО АЛЖИР					ВИД ПЕЧА- ТАРСКА ХАРТИЈА РАКОМ, РА- ДУЛОВИК				
НЕПРИ- ЦВРСТЕН, РАЗНИ- ШАН						РАЈ ВО СЛО- ВЕНСКА МИ- ТОЛОГИЈА ОГРАДА НА БИЛЛАРД			
ДОЛЕН ДЕЛ ОД САДОТ (МН.)				АМОНИЛА- КОВИ СОЕ- ДИНЕНИЈА ПРАЗНО, БЕЗ ТЕКСТ					
ИРСКИ ДРАМСКИ ПИСАТЕЛ БЕРНАРД			АМЕРИКАН, АРТИСТКА И ПЕЈАЧ- КА ЕН ЕЛКА						ПРЕДМЕТ СО МИНИ МАЛНИ ДИ- МЕНЗИИ
КОСМОС								МЕТАР ПРЕВОЗНО СООБРА- КАЈНО СРЕДСТВО	
СТАРО- ЕЛИНСКИ МИТСКИ УМН							ВАСИЛ ИВОВСКИ ПОКРОВИ- ТЕЛ НА УМЕТНОСТ		
РАДИУС		ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТ УБИЈЦИ ОД ЗАСЕДА							
КАЛЦИУМ			НАЈБРОЕН НАРОД РИБАРСКО ОРУДИЕ (ОСТИ)						
ЖИТЕЛ НА ДРЖАВА ВО ЕВРОПА								ЈУГ ДОМАШНО ЖИВОТНО (МАЖЈАК)	
КАЛИНКА ВИД ПТИЦА, ПЕЛИКАН				ПАТ СО ДРВЈА НА ОБЕТЕ СТРАНИ ТЕТКА					
Н					ГОДИШЕН ПРИХОД НА ПАПА ГРУПА ПЕЈАЧИ				
МЕСТО ВО ЕГИПЕТ КАДЕ ШТО СЕ ПИРАМИДИ- ТЕ (ГИЗА)						ОСТРОВИ КАЈ НОВА ГВИНЕЈА РИСТО НИЧЕВСКИ			
С							ЕРБИУМ ИТАЛИЈА		
ЧЛЕН НА СЕНАТ ПРОДАВ- НИЦА ЗА РИСИ									

РЕШЕНИЕ: АСТАКОЛИТ, РКАЦИПЕТИ, НАРАЧАТЕЛ, ОРАН, РОТО, ЛАБАВ, НАВ, ДНА, АМИНИ, ШО, БАЛУГ, ВСЕЛЕНА, И, АТЛАНТ, ВИ, Р, АНТИМОК, ЦА, КИНЕЗИ, ЕСТОНЕЦ, Ј, НАР, АЛЕЈА, НЕСИТ, АНАТ, ГИРЕХ, АРУ, СЕНАТОР, ЕР, РИВАРНИЦА

ТРАГЕДИЈА ОД ВУЧИЌ

Здраво телефанатици. Да ви кажам право, оваа претпоследна страница ми стана смрт. Што да каже човек смешно кога одамна на никого не му е до смееше. Па, и да сакаш да се смееш, ај да те видам стигни до театар „Коме-дија“. Еци, пеци, пец, која раскрсница денеска да ја пишеме кец?

А, и нема ништо потажно од тоа некој кога се труди да е смешен. Тажно е и кога им се смееш на луѓе со пониска интелигенција од твојата. Поточно, луѓе за кои мислиш дека се поглупави од тебе, а, всушност, сте на исто рамниште, само тие имаат поголема харизма на глупирање.

Зборувам за тетката кај Вучиќ која толку многу ги забавуваше сите во публиката. Кажете што е полошо да се натпреваруваш кај Вучиќ или да му плукаш во публика? Тенка е линијата.

Трагедијата не е во тоа што и ние си имаме потомок на Џери Спрингер, туку што тој се дава на една од најгледаните телевизии.

Трагедијата е што тоа ни остана.

Малиот брат

facebook

Ако љубовта не се купува со пари зошто пивото не е бесплатно?

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Фатив златна рипка таа ме ислуша многу внимателно и ми рече „ПРЖИ МЕ“

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Сегде у свет е "she sleeps like an angel". Само кај нас е "спие ко заклана".

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Македонец и Индијка е совршена комбинација. Овој ќе и вика "Краво една", а оваа ќе си мисли дека е божица.

До секој расипан компјутер стои некој што ништо не пипнал.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

На 9 луѓе им се допаѓа ова.

Напиши коментар ...

Мајчинска компарација:

- Лош
- Полош
- Најлош
- Ист како татко му.

- Како така одеднаш почна да јадеш месо? Нели пред неколку месеци ми кажа дека си вегетаријанец?
- Вегетаријанец сум, ама денес постам!

- Мамо, од каде потекнуваме?
- Бог нè создал...
- Но тато ми кажа дека сме настале од мајмуните...
- Па, татко ти раскажува за своите роднини, јас за моите!



— ЈУНЕШКО СО ЦРВЕНО ВИНО — И СО МОРКОВИ



СОСТОЈКИ:

- јунешка кременадла
- 180 мл црвено вино
- 2 говедски коцки (850 мл бујон)
- 2 главици кромид
- лук
- млад морков
- инстант пире
- млеко
- лаворов лист

ПОДГОТОВКА:

- Во тавата за пржење ставете малку масло и путер и оставете ги да се загреат. Кременадлата извалкајте ја во брашно за да се затворат порите и пржете ја кратко на висока температура.
- На дното на тавата наредете сечкан лук, ставете го месото, додајте ги морковите и крупно сечкан кромид.
- Тавата ставете ја на рингла и додајте го виното. Оставете нека заврие, да испари алкохолот. Додајте го бујонот, лавровите листови, црниот пипер и сол. Поклопете со капак и оставете го на средна температура околу два часа.
- По два часа тргнете ја тавата од рингла и ставете ја во загреана рерна 15 минути.
- На рингла во мало тенџере подгответе го инстант пире-то според упатството, или подгответе пире од компири според вашиот рецепт.
- Сервирајте!

СОВЕТ: Говедското или јунешко месо што ќе го приготвувате ќе биде поубаво доколку е со коска.

ГастроГард

ИЗГАСНЕТЕ ГО ПОЖАРОТ ВО ВАШИОТ СТОМАК!



- НЕУТРАЛИЗАЦИЈА НА ЖЕЛУДОЧНА КИСЕЛИНА
- БРЗО ДЕЈСТВО
- БЕЗБЕДЕН ЗА ТРУДНИЦИ
- ПРИЈАТЕН ВКУС НА МЕНТОЛ
- БЕЗ ШЕЌЕР



**АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ**
Здравјето пред сè
www.alkaloid.com.mk

Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или со фармацевт.



ВИСТИНСКИ ПОТЕГ
ЗА ЛУБИТЕЛИТЕ НА #ВИСТИНСКОТЕМНО